

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 33

год. LXVII

17 март 2011, четврток

Цената на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
788. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	2	795. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита.....	20
789. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2011 година.....	2	796. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	20
790. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.....	5	797. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување	21
791. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.....	7	798. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот.....	21
792. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	9	799. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	22
793. Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2011 година....	11	800. Одлука за започнување на постапка за јавно приватно партнерство.....	111
794. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативната здравствена заштита-амбулантски.....	20	801. Анекс за дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија	112
		Огласен дел.....	1-80

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**788.**

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 март 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратеникот

- Надица Николоска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1439/1
17 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**789.**

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ
НА СЕЛАТА ВО 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2011 година во вкупен износ од 13.152.252 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, во раздел 19101 од потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 6.841.486,00 денари и во раздел 280.01 од потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, во износ од 6.310.766,00 денари наведени во Листата на проекти за развој на селата во 2011 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени на единиците на локалната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1405/1
7 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Листи на проекти за развој на селата во 2011 г.			
Вардарски плански регион			
Ред. бр.	Наслов на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Физибилити студија за изградба на систем за одведување и пречистување на отпадни води за седум територијално поврзани села и индустриска зона Овче Поле	Општина Свети Николе	401.050,00
2	Довршување на фекална канализација во с. Бистренци	Општина Демир Капија	1.242.981,50
Вкупно средства			1.644.031,50
Источен плански регион			
Ред. бр.	Наслов на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изработка на локален пат отклон Р-208 до Букоравенска маала во с. Саса	Општина Македонска Каменица	714.618,00
2	Асфалтирање на улица АСНОМ во с.Оризари	Општина Кочани	929.413,50
Вкупно средства			1.644.031,50
Југозападен плански регион			
Ред. бр.	Наслов на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Подобрување на водоснабдување во с. Делогожда	Општина Струга	1.206.837,55
2	Изработка на проект за фекална канализација во село Србјани	Општина Другово	437.193,95
Вкупно средства			1.644.031,50
Североисточен плански регион			
Ред. бр.	Наслов на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на фекална канализација за с.Оризаре	Општина Липково	1.644.031,50
Вкупно средства			1.644.031,50
Југоисточен плански регион			
Ред. бр.	Наслов на Проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на Пропусти во с.Петралинци и с.Моноспитово	Општина Босилово	810.116,72
2	Изградба на спореден пат с.Банице-с.Вељуса	Општина Струмица	548.479,57
3	Хортикултурно и партерно уредување на дворната површина на Детската градинка во село Негорци	Општина Гевгелија	285.435,21
Вкупно средства			1.644.031,50

Скопски плански регион			
Ред.бр.	Наслов на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на локален патен правец Шишево - Грчец	Општина Сарај	1.644.031,50
Вкупно средства			1.644.031,50
Полошки плански регион			
Ред. бр.	Наслов на Проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на резервоар за вода за пиење во с.Нераште	Општина Теарце	1.644.031,50
Вкупно средства			1.644.031,50
Пелагониски плански регион			
Ред. бр.	Наслов на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Водоснабдување на н.м. Подмол, изградба на потисен цевковод 3 фаза	Општина Прилеп	250.000,00
2	Мала брана водопоило во с. Маково	Општина Новаци	610.202,00
3	Изградба на канализационен систем во н.м. Црнилиште	Општина Долнени	783.829,50
Вкупно средства			1.644.031,50
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата - 13.152.252 ден.			

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**790.**

Врз основа на член 48 ставови 2 и 9 од Законот за занаетчиската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/2004, 142/2007 и 115/2010), министерот за економија, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО
НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Поканата за едукација од член 1 од овој правилник се изготвува на образец со формат А4 во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија во бела боја.

Поканата за едукација од член 1 од овој правилник ги содржи следните елементи:

- грб и називот на органот која ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на сторителот на прекршокот, место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице;
- назив и седиште на правното лице;
- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата во која е утврден недостатокот;
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
- име и презиме на инспекторот, и
- место за печат и потпис.

Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата се врши преку државните пазарни инспектори и раководните државни службеници во Инспекторатот.

Едукацијата се врши во најблиските просториите на инспекторатот до местото на сторување на прекршокот или местото каде се наоѓа седиштето, односно живеалиштето на контролираниот субјект.

По исклучок од став 2 на овој член едукацијата може да се врши во деловните простории на контролираните субјект и доколку одговорното лице на правното лице е присутно при вршење на инспекцискиот надзор.

Едукацијата се врши двапати во неделата, а по потреба и повеќе пати во текот на работното време.

Член 4

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.

За спроведената едукација се составува записник кој содржи:

- називот на органот која ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на сторителот на прекршокот, место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице;
- назив и седиште на правното лице;
- датумот, местото и времето кога се спроведува постапката за едукација;
- име и презиме на државниот пазарен инспектор, односно раководен државен службеник во Инспекторатот;
- укажување на одредбата во која е утврден недостатокот за кој се спроведува едукација и на мерките кои следат доколку не се отстрани недостатокот во дадениот рок;
- укажување дека доколку инспекторот при инспекциски надзор утврди недостаток за кој е спроведена едукација ќе бидат веднаш превземени соодветни законски мерки.

Евиденцијата за спроведената едукација се води рачно и во електронска форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-214/3
23 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.



ПОКАНА ЗА ЕДУКАЦИЈА

До _____, со место на живеење
(име и презиме на сторителот на прекршокот)

Предмет на поканата:

Законска одредба во која е утврден недостатокот:

Датум, место и време на спроведување на едукацијата:

Датум: _____

Место: _____

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

Напомена: Согласно член 48 став 5 од Законот за вршење на занаетчиската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2004, 142/2007 и 115/2010 година), доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истага е спроведена.

791.

Врз основа на член 49 ставови 2 и 9 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/2004, 126/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010 и 158/2010), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Поканата за едукација од член 1 од овој правилник се изготвува на образец со формат А4 во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија во бела боја.

Поканата од член 1 од овој правилник ги содржи следните елементи:

- грб и називот на органот која ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на сторителот на прекршокот, место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице;
- назив и седиште на правното лице;
- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата во која е утврден недостатокот;
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
- име и презиме на инспекторот, и
- место за печат и потпис.

Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата се врши преку државните пазарни инспектори и раководните државни службеници во Инспекторатот.

Едукацијата се врши во најблиските просториите на инспекторатот до местото на сторување на прекршокот или местото каде се наоѓа седиштето, односно живеалиштето на контролираниот субјект.

По исклучок од став 2 на овој член едукацијата може да се врши во деловните простории на контролираните субјекти доколку одговорното лице на правното лице е присутно при вршење на инспекцискиот надзор.

Едукацијата се врши двапати во неделата, а по потреба и повеќе пати во текот на работното време.

Член 4

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.

За спроведената едукација се составува записник кој содржи:

- називот на органот која ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на сторителот на прекршокот, место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице;
- назив и седиште на правното лице;
- датумот, местото и времето кога се спроведува постапката за едукација;
- име и презиме на државниот пазарен инспектор, односно раководен државен службеник во Инспекторатот;
- укажување на одредбата во која е утврден недостатокот за кој се спроведува едукација и на мерките кои следат доколку не се отстрани недостатокот во дадениот рок, и
- укажување дека доколку инспекторот при инспекциски надзор утврди недостаток за кој е спроведена едукација ќе бидат веднаш превземени соодветни законски мерки.

Евиденцијата за спроведената едукација се води рачно и во електронска форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-214/4

23 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.



ПОКАНА ЗА ЕДУКАЦИЈА

До _____, со место на живеење
(име и презиме на сторителот на прекршокот)

Предмет на поканата:

Законска одредба во која е утврден недостатокот:

Датум, место и време на спроведување на едукацијата:

Датум: _____

Место: _____

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

Напомена: Согласно член 49 став 5 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2004, 126/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009 и 115/2010 година), доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е спроведена.

792.

Врз основа на член 59 ставови 2 и 9 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/2004, 89/2008 и 115/2010), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Поканата за едукација од член 1 од овој правилник се изготвува на образец со формат А4 во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија во бела боја.

Поканата од член 1 од овој правилник ги содржи следните елементи:

- грб и називот на органот која ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на сторителот на прекршокот, место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице;
- назив и седиште на правното лице;
- датумот, местото и времето каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата во која е утврден недостатокот;
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
- име и презиме на инспекторот, и
- место за печат и потпис.

Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата ја вршат државните пазарни инспектори и раководните државни службеници во Инспекторатот.

Едукацијата се врши во најблиските простории на инспекторатот до местото на сторување на прекршокот или местото каде се наоѓа седиштето, односно живеалиштето на контролираниот субјект.

По исклучок од став 2 на овој член едукацијата може да се врши во деловните простории на контролираните субјекти доколку одговорното лице на правното лице е присутно при вршење на инспекцискиот надзор.

Едукацијата се врши двапати во неделата, а по потреба и повеќе пати во текот на работното време.

Член 4

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.

За спроведената едукација се составува записник кој содржи:

- називот на органот која ја спроведува едукацијата
- име и презиме на сторителот на прекршокот, место на живеење, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице
- назив и седиште на правното лице
- датумот, местото и времето кога се спроведува постапката за едукација
- име и презиме на државниот пазарен инспектор, односно раководен државен службеник во Инспекторатот
- укажување на одредбата во која е утврден недостатокот за кој се спроведува едукација и на мерките кои следат доколку не се отстрани недостатокот во дадениот рок.
- укажување дека доколку инспекторот при инспекциски надзор утврди недостаток за кој е спроведена едукација ќе бидат веднаш превземени соодветни законски мерки.

Евиденцијата за спроведената едукација се води рачно и во електронска форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-214/5
23 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.



ПОКАНА ЗА ЕДУКАЦИЈА

До _____, со место на живеење
(име и презиме на сторителот на прекршокот)

Предмет на поканата:

Законска одредба во која е утврден недостатокот:

Датум, место и време на спроведување на едукацијата:

Датум: _____

Место: _____

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

Напомена: Согласно член 59 став 5 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2004, 89/2008 и 115/2010 година), доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е спроведена.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 793.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2011 ГОДИНА

Член 1

Спроведување на мерки за здравствена заштита на животните

Согласно одредбите на оваа наредба во 2011 година ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на животните од разни болести:

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ

1.1. Класична чума кај свињите

Превентивната вакцинација против Класичната чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на целата година со атенуирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вакцинираат еднакратно. Прасињата ќе се вакцинираат двократно, согласно упатството на производителот на вакцината.

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена пред пуштањето во промет.

За утврдување на постигнатиот имунитет со вакцинирање на свињите ќе се земаат мостри. Дијагностичките тестови, временските рокови и другите поединости ќе се утврдат согласно член 55 став 2 од Законот за ветеринарното здравство.

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Класичната чума кај свињите.

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вакцинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата против Класичната чума кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за користење средства за здравствена заштита на животните во 2011 година во висина од 50% (цената за оваа активност е утврдена во Договорите за вршење на дејност од јавен интерес склучени помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарното друштво) а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните. Трошоците за утврдување на имунитетот во целост се на терет на Програмата за користење средства за здравствена заштита на животните во 2011 година.

2. ЗАРАЗНИ И ПАЗИТИСКИ БОЛЕСТИ КАЈ КУЧИЊАТА

2.1. Беснило и дехелментизација

Во 2011 година, сите домашни кучиња постари од четири месеци треба да бидат вакцинирани против Беснило на целата територија на Република Македонија во периодот од 15 јануари до 30 јуни 2011 година.

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат старост од четири месеци мора да се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите за вакцинација.

Паралелно со вакцинацијата против Беснило, кучињата задолжително треба да бидат и дехелментизирани со средство кое делува против Ехинококозата.

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и дехелментизацијата се на терет на сопствениците на кучињата.

2.2. Кучиња скитници

Кучињата скитници кои согласно член 25 од Законот за заштита и благосостојба на животните привремено се задржани во прифатилиштата задолжително ќе бидат вакцинирани против Беснило, дехелментизирани со средство кое делува против Ехинококозата и испитани на Лајшманиоза. Кучињата кај кои ќе се утврди позитивен тест на Лајшманиоза ќе бидат еутаназирани.

Вакцинацијата, дехелментизацијата, земањето мостри и дијагностичкото испитување во целост е на терет на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје.

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА

Заради соодветен увид во епизоотиолошката состојба со болестите кај живината во Република Македонија, во 2011 година ќе се изврши евиденција на сите фарми со организирано живинарско производство со над 350 единки. Евиденцијата на фармите ја врши официјалниот ветеринар.

3.1. Класична чума кај живината (Авијарна Инфлуенца кај живината)

Во текот на 2011 година ќе се спроведе активен надзор над Авијарната инфлуенца кај живината со лабораториско испитување. Дијагностичкото испитување ќе се врши согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Авијарната инфлуенца. Поединостите и временските рокови за спроведувањето на активниот надзор ќе се вршат според посебно упатство.

Земањето примероци и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2011 година.

3.2. Њукастелска болест

Целата живина на територијата на Република Македонија ќе се вакцинира против Њукастелската болест два пати годишно со жива атенуирана вакцина приготвена од сојот Ла Сота. Вакцинацијата ќе ја вршат ветеринарните друштва, водејќи сметка за потенцијата на вакцината и упатството од производителот. Првата вакцинација ќе се изврши на пролет, додека втората вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизведената живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу наведените периоди.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастелската болест кај пернатата живина.

За живината која е убиена и нештетно отстранета заради сузбивање на Њукастелската болест, на сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку живината не била вакцинирана, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата на живината во целост е на терет на сопствениците на живината.

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ

4.1. Инфективна анемија кај копитарите

Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе биде извршено:

- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со пет или повеќе копитари;

- при воведувањето на нови грла во одгледувалиштата од алинеја 1 на оваа точка;
- кај пастувите пред припустот;
- кај кобилите пред припуштањето;
- кај сите копитари кои се носат на изложби и спортски натпревари и
- при ставањето во промет.

Лабораторискиот наод за копитарите за Инфективната анемија кај копитарите во случаите од став 1 од алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 дена.

Трошоците за дијагностичкото испитување на инфективната анемија кај коњите ќе биде на терет на сопствениците на животните.

4.2. Антракс

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на коњите против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцинацијата.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира населеното место во кое во последните 20 години е востановен Антракс за кои согласно член 55 од Законот за ветеринарно здравство се донесува листа со населени места каде ќе се врши вакцинација на животните.

Коњите можат да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминале најмалку две недели.

Ново внесените животни, животните кои во рокот од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

4.3. West Nile вирус

Заради утврдување на епизоотиолошката состојба со West Nile вирусот во Република Македонија ќе се изврши лабораториско тестирање на статистички примерок од коњите во Република Македонија.

Бројот на животни, местото од кое потекнуваат, временските рокови и дијагностичките тестови согласно член 55 став 2 од Законот за ветеринарното здравство ќе се вршат според посебно упатство во зависност од епизоотиолошката состојба.

5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ

5.1. Американска чума на пчелиното легло

Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го известат официјалниот ветеринар или ветеринарно друштво кои од сомнителните пчелни семејства на Американската чума по пчелно легло, ќе земе материјал и ќе го испрати на лабораториско испитување. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои се субвенционираат.

Трошоците за испраќање на лабораториско испитување и лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести кај пчелите.

За настанатата штета при сузбивањето на Американската чума на пчелно легло на сопственикот на пчелите, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство, му се обезбедува надоместок на штетата.

6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ

Заради соодветен увид во епизоотиолошката состојба со болестите кај рибите во Република Македонија, во 2011 година ќе се изврши евиденција на сите рибници од стопански карактер што ја врши официјалниот ветеринар.

Во текот на 2011 година на дијагностичко испитување ќе подлежат рибите од вештачките рибници и вештачките езера.

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку два пати годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испитување на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките. Мострите за лабораториско испитување ќе се земаат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за производство на пастрмки ќе се изврши во периодот март-април, вирусолошко испитување на подмладокот, а во декември, испитување на матичното јато (пастрмски матици) на присуство на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките (ВХС).

Заради докажување на Заразната некроза на панкреасот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (вирусолошко испитување) на подмладокот во јуни, а на матичното јато во декември.

Задолжително контролно испитување на Бактериски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на Пролетната виремија на крапот, задолжително ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот потребен за порибување на отворените води, реките и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од оваа болест.

Лабораториското испитување на Заразна хематопоемска некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното јато во декември, а на подмладокот во јуни.

Трошоците за дијагностичките испитувања во целост се на терет на сопствениците на рибниците.

7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе ги пријават и достават мршките од угинатиот дивеч до официјалниот ветеринар кој ќе ги достави на лабораториско испитување заради утврдување на причините за угинување до Факултетот за ветеринарна медицина.

7.1. Класична чума кај дивите свињи

Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испитаат на присуство на Класичната чума кај свињите. Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе се врши согласно член 55 став 2 од Законот за ветеринарното здравство.

Трошоците за лабораториско испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

7.2. Беснило

Сите животни сомнителни на Беснило, угинати животни, застрелани лисици и волци задолжително ќе се пријават и достават до официјалниот ветеринар кој ги доставува на лабораториско испитување заради докажување или отфрлање на сомнежот.

Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе се утврди согласно член 55 став 2 од Законот за ветеринарното здравство

Трошоците за лабораториско испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

7.3. Трихинелоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе испратат материјал за испитување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масетерот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на Трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина од сите отстрелани диви свињи.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе ги испратат зајците угинати во ловиштето на лабораториско испитување на Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

8.1. Бруцелоза кај овците и козите

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Бруцелозата кај овци и кози во 2011 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај овци и кози.

Временските рокови, дијагностичките тестови кои ќе се користат за дијагностицирање на болеста и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе се одредат со посебно упатство.

Позитивните овци и кози на Бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еутаназирани и нештетно одстранети. На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство, му се обезбедува надоместок на штетата.

На местото на колење/еутаназиа на заболените животни ќе се изврши проверка на идентификацијата на животните и ќе се земат примероци за лабораториско испитување.

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16x100. Крвните проби кои се негодни за дијагностичко испитување нема да бидат признаени за исплата.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

8.2. Антракс

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на овците и козите против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира населеното место во кое во последните 20 години е востановен Антракс за кои согласно член 55 од Законот за ветеринарно здравство ќе се донесе листа со населени места каде ќе се врши вакцинација на животните.

Овците и козите можат да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминале најмалку две недели.

Ново внесените животни, животните кои во рокот од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

8.3. Трансмисивни спонгиозни енцефалопatii

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Трансмисивните спонгиозни енцефалопatii кај овците и козите во 2011 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Трансмисивните спонгиозни енцефалопatii.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство, за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА

9.1. Бруцелоза кај говедата

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Бруцелозата кај говедата во 2011 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај говедата.

Временските рокови, дијагностичките тестови кои ќе се користат за дијагностицирање на болеста и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе се одредат со посебно упатство.

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16x100. Крвните проби кои се негодни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3, од Законот за ветеринарното здравство, за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

9.2. Антракс

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на говедата, против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира населеното место во кое во последните 20 години е востановен Антракс за кои согласно член 55 од Законот за ветеринарно здравство ќе се донесе листа со населени места каде ќе се врши вакцинација на животните.

Говедата е дозволено да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминале најмалку две недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

9.3. Трансмисивни спонгиозни енцефалопatii

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Трансмисивните спонгиозни енцефалопatii кај говедата во 2011 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Трансмисивните спонгиозни енцефалопatii.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство, за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

9.4. Туберкулоза

Мерките за пратењето, контролата и искоренување на Туберкулоза кај говедата во 2011 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Туберкулоза кај говедата.

Временските рокови и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе се одредат со посебно упатство.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство, за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Трошоците за дијагностичкото испитување (единечен интракутан тест) се на терет на Програмата за здравствена заштита на животните во 2011 година во висина од 50% (цената за оваа активност е утврдена во Договорите за вршење на дејност од јавен интерес склучени помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарното друштво), а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните. Компаративниот интракутан тест, лабораториските претраги и ретестирањето на животните во одгледувалиштата каде имало позитивни или сомнителни животни во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.

Член 2

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Ветеринарното друштво при сузбивањето и искоренувањето на заразните болести кај животните ќе врши и дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дворовите за одгледување на животни каде се појавила болест, согласно Решение од официјалниот ветеринар.

Член 3

Идентификација и регистрација на преживарите

Заради контрола на движењето и здравствената состојба на преживарите во 2011 година ќе се продолжи со идентификација и регистрација на говедата, овците и козите. Идентификацијата и регистрацијата на говедата, овците и козите се врши во текот на целата година. Со идентификацијата и регистрацијата ќе биде опфатено целосно ажурирање на движењето на сите категории на говеда, овци и кози, регистрација на нови одгледувалишта и одјавување на непостоечки одгледувалишта согласно законските прописи од областа на ветеринарството.

Член 4

Институција која ќе го врши лабораториското испитување

Лабораториските испитувања предвидени со оваа наредба, согласно член 11 и 114 од Законот за ветеринарно здравство ќе ги извршува Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, кој за оваа активност има склучено Договор со Агенцијата за храна и ветеринарство за спроведување на лабораториското испитување.

Член 5

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат мерките согласно оваа наредба

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ 28/98), член 41 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07 и 24/11) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/04 и 87/07) имаат склучено Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство за спроведување на превентивните активности. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен со договорот.

Член 6

Вакцини, лекови и помошни лековити средства

Вакцините, лековите и помошните лековити средства кои се користат за спроведување на мерките од оваа наредба треба да бидат регистрирани во Република Македонија.

Член 7

Водење евиденција и известување за спроведените активности

Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друштво ги испраќа на лабораториско испитување треба да биде пропратено со Формуларот за лабораториско испитување, даден во Прилогот 1 кој е составен дел од оваа наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги прима примероците за лабораториско испитување, само доколку истите се пропратени со Формуларот за лабораториско испитување.

Факултетот за ветеринарна медицина води компјутерска евиденција за извршените лабораториски анализи согласно методологијата на „Лабораторискиот Информативен Систем“. Факултетот за ветеринарна медицина резултатите од извршените лабораториски анализи ги доставува до Агенцијата за храна и ветеринарство, официјалните ветеринари и ветеринарните друштва кои ги доставиле примероците веднаш по електронски пат и најдоцна за 72 часа по писмен пат.

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат активностите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до официјалниот ветеринар на месечно ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец. Формуларите за пријава на извршените активности согласно оваа наредба се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба. Во случај на појава на заразни болести, пријавувањето мора да се изврши веднаш.

За сите активности кои се извршени согласно оваа наредба (вклучително и активностите кои во целост се на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе пополни „Потврда за извршените активности“ во три примероци од кои по една за сопственикот на животните, официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво. Обликот на Потврдата за извршените активности е даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба.

Формуларите од ставовите 1 и 4 од овој член ги издава Ветеринарна Комора на Република Македонија.

Доколку сопственикот на животните одбие спроведување на некои од наредените мерки во неговото одгледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го известат официјалниот ветеринар со пополнување на Формуларот за пријава за одбивање за спроведување на наредените мерки. Обликот на пријавата е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагностичко испитување мора да бидат трајно обележани и регистрирани според Законот за идентификација и регистрација на животните.

При издавање на Уверение за здравствена состојба на говедата, ветеринарното друштво е должно да го внесе и бројот на ушната маркица.

Член 8

Завршна одредба

Оваа наредба влегува во сила наредениот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-721/1
4 март 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

ФОРМУЛАР ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ

Број: Од пропратно писмо:

НАПОМЕНА: Сите барани информации во формуларот мора да се впишат, во спротивно моштрага и формуларот нема да бидат примени од лабораторијата. Да се употреби посебен формулар за секој сопственик поодделно.

1. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ЖИВОТНИТЕ

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ										ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ									
НАЗИВ										ИМЕ									
										ТАТКОВО ИМЕ									
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ										ПРЕЗИМЕ									
ЕДБ										ЕМБГ									
ТЕЛЕФОН					АДРЕСА					НАСЕЛЕНО МЕСТО									

2. ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВОТНИТЕ

2.1 Датум на земањето на мострите.....

[illegible]

2.2 Локација на животните

НАСЕЛЕНО МЕСТО

.....

ЕПИЗООТИОЛОШКА ЕДИНИЦА

2.3 Начин на одгледување

☐	Екстензивен
☐	Интензивен

/означи еден/

2.4 Ново внесени животни во стадото/дворот

☐ Не

☐ Да

_____ /месяц/ _____ /година/

/означи еден/

3. ПРИЧИНА ЗА ЛАБОРАТОРИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ

☐ ГОДИШНА НАРЕДБА или ☐ ДРУГО _____
☐ Прво тестирање
☐ Ретестирање
/означи еден/

☐ ПОТВРДА НА БОЛЕСТ или ☐ ДРУГО

Датум на прв случај:

Дали животните биле вакцинирани? ☐ Не ☐ Да

/означи еден/ /месец/ /година/

ПРИСУТНИ ЖИВОТНИ
 (во стадото, објектот, дворот)

Вид	Во ризик	Заболени	Пцовисани

4. АНАМНЕСТИЧКИ ПОДАТОЦИ, КЛИНИЧКИ ЗНАЦИ И ОБДУКЦИСКИ НАОД

* Дали е животното третирано со ☐ антибиотици, одн. ☐ антихелминтици. Доколку е, кога последен пат?.....

* Доколку мострата потекнува од пцовисано животно, внесете го датумот на пцовисување..... /ден и месец/.....

5. КОММЕНТАРИЙ

STROMERFAKT	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

НАПОМЕНА: Да се употреби посебен лист за секој вид на животно и вид на мостра пооделно.

☐ Дивеч _____

☐ Риби _____

☐ Друго _____

☐ Во свежа состојба
☐ Разладена на +4°C
☐ Смрзната
/означи едно/

Three rows of a 10x10 grid of dots, each with a small arrow pointing to the right.

ОЗНАКИ ЗА ПОЛ: **М**-машки, **Ж**-женски
ОЗНАКИ ЗА СТАРОСТ: **Г**-години, **М**-месеци, **Д**-денови

[illegible]

12. ИСПРАКАЧ:

Прилог 2

Ветеринарно друштво _____

Извештај за извршени активности по фактура бр. _____ во месец
_____ година

Населено место _____

Активност _____

Ред. бр.	Име и презиме на сопственикот	Број на животни
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Вкупно		

Управител:

(име и презиме)_____
(своерачен потпис)

Прилог 3

(назив на Ветеринарното друштво)

Бр. _____

(адреса)
: _____

ПОТВРДА бр:_____
(за извршени услуги)

Вид на услуга	Болест	Вид на животни	Вкупен број на животни

На сопственикот _____, од населеното место
(име и презиме)

_____, епизоотиолошка единица _____

Извршена на на ден _____ 2011 година

(потпис на сопственикот)

Извршил: _____
(потпис)

Прилог 4

ПРИЈАВА бр: _____
(за одбивање за и извршување наредени мерки)

На ден _____ 2011 година, ветеринарното друштво

_____ беше одбиено од одгледувачот
(назив на ветеринарното друштво)

_____ од населено место/адреса
(име и презиме)

_____, епизоотиолошка единица

_____ да ги изврши наредените мерки

_____, предвидени со Годишната наредба.

Причините за одбивањето се:

Забелешки:

Одговорно лице од ветеринарното друштво:

(ПОТПИС)

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

794.

Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравствено-то осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010 и 171/2010), во член 2, делот од табелата со референтни цени за пакети на здравствени услуги за очната медицина, се заменува со следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
1	2	3
АОМ1	Основен офталмолошки пакет	380
АОМ2	Дијагностички и терапевтски постапки за третман на помошен, солзен апарат и преден сегмент	400
АОМ3	Одредување на рефракција на очи	650
АОМ4	Одредување на рефракција на очи со контактни леќи	950
АОМ5	Основен пакет за глауком	520
АОМ6	Проширен пакет за дијагностика на глауком	1,000
АОМ7	Ласерски третман на очи	1,100
АОМ8	Пакет за преглед на заболувања на задниот сегмент на очите	600
АОМ9	Проширен пакет за преглед на заболувања на задниот сегмент на очите и очниот нерв	1,000
АОМ10	Проширен пакет за преглед на заболувања на задниот сегмент на очите и очниот нерв со дијагностика	1,550
АОМ11	Пакет за решавање на рефракциски аномалии кај деца до 14 години и пореметување на мотилитетот	700
АОМ12	Пакет за решавање на рефракциски аномалии кај деца до 14 години, пореметување на мотилитет и нивен третман	4,900
АОМ13	Пакет за третман кај повреди на очи и аднекси	800

Во табелата, по пакетот АСК16, се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
АТМ1	Токсиколошки пакет	1,700

Член 2

Во Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/2010 и 154/2010), во член 2 став 2, датумот „01.01.2011“ се заменува со датумот „01.06.2011“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2503/13
17 февруари 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

795.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени специјалистичко - консултативната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010 и 171/2010), во член 2 во табелата, по редниот број БА24/4, се додава следната табела:

Шифра	Назив	Референтна цена
БА25	Токсиколошка анализа при труење со лекови и опијати	2,300

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2503/14
17 февруари 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

796.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010 и 171/2010), во членот 2, во табелата, кај услугата со ДСГ код D01Z - „Вградување на кохлеарен имплант“, во колоната 4 бројот „241.673“ се заменува со бројот „1.107.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2503/16
 17 февруари 2011 година
 Скопје

Управен одбор
 Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

797.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2011 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊА И НАЧИН НА РАБОТА НА КОНТРОЛАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на фондот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2010), во член 4 став 4, точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „согласно Кодексот за професионално однесување при вршење на контрола на овластените лица за контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.“

Член 2

Во член 11 став 1 точката 2 се менува и гласи:
 „Остварување на активности за исполнување на определени цели кај избраниот лекар се врши последниот квартал од годината на важење на договорот на репрезентативен примерок на 2.5% од целите за секоја цел поединечно за секој квартал. Начинот на пресметката и исплатата на реализираните цели е дефиниран со посебно Упатство.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2503/8
 17 февруари 2011 година
 Скопје

Управен одбор
 Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

798.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2011 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2010, 44/2010, 65/2010 и 127/2010), во членот 3 зборовите „подрачни служби“ се заменуваат со зборовите „здравствени установи – аптеки“.

Во членот 3 став 1 во алинеја 1 зборот „(маржа)“ се брише, а зборот „маржата“ се заменува со зборовите: „надоместокот за услугата за издавање на лекови“.

Во членот 3 ставот 3 се брише.

Член 2

Членот 4 се брише.

Член 3

Во членот 6 се бришат зборовите: „на подрачна служба“.

Член 4

Во членот 7 се бришат зборовите: „во соодветната подрачна служба“, а се заменуваат со зборовите: „на ниво на Република Македонија“.

Член 5

Во членот 8 се бришат зборовите: „на другите аптеки од иста подрачна служба“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2503/17
 17 февруари 2011 година
 Скопје

Управен одбор
 Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

799.

Врз основа на член 9 став 1 б точка 3, член 33 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат индикациите врз основа на кои се остварува право на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и материјали, очни помагала, слушни помагала, помагала за одржување на гласен говор и заботехнички средства (во понатамошен текст: ортопедски и други помагала) изработени од стандарден материјал, начинот на остварување, рокови на траење на помагалата, одржување и поправка на помагалата, изнајмување како и висината на учеството на осигурените лица во цената на тие помагала.

Член 2

Осигуреното лице може да оствари право на ортопедско и друго помагало на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошен текст Фондот) според индикациите утврдени со овој Правилник и Списокот на ортопедските и други помагала, Шифрарникот кој содржи видови, шифри и назив на ортопедски помагала, како и Список за поправка на ортопедски помагала кои се составен дел на овој Правилник.

За ортопедски и други помагала од став 1 на овој член се сметаат индивидуално произведени помагала според упатствата на овластените лекари на медицина или лекари стоматолози, сервиски произведени кои е потребно да се прилагодат на одредени осигурени лица или сервиски произведени помагала наменети на сите осигурени лица.

Ортопедските и други помагала од став 1 и 2 на овој член мора да се произведуваат, одржуваат и употребуваат според пропишаните услови за намената за која се произведени така да не го загрозуваат здравјето на осигуреното лице кој е корисник на помагалото.

Производството и испораката на помагалата се врши согласно Законот за лекови, медицински и други помагала и прописите во согласност со овој закон.

II. ИНДИКАЦИИ И СТАНДАРД

Член 3

Индикации за препишување на ортопедските и други помагала се: медицинска дијагноза утврдена согласно Меѓународна класификација на болести – десета ревизија (во понатамошен текст МКБ-10), возраст на осигуреното лице за одредени видови на помагала, станбено - комунални и други услови кои се од значење за користење и правилна примена на одредени видови помагала.

Стандардите за квалитет на помагалата се: начин на изработка на помагалото-индивидуално произведени помагала, сервиски произведени кои е потребно да се прилагодат или сервиски произведени наменети на сите осигурени лица, врсти на материјали од кои се изработени помагалата, број на помагала и др.

III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 4

Осигуреното лице правото на ортопедско и друго помагало го остварува врз основа на потврда за потреба од ортопедско помагало, што ја издава лекар специјалист од соодветна специјалност, освен за помагалата утврдени во член 43 од овој правилник за кои осигуреното лице правото го остварува врз основа на потврда издадена од избраниот лекар на предлог од лекар специјалист од соодветната специјалност.

Потврда за ортопедско и друго помагало од став 1 на овој член може да издаде лекар специјалист од соодветна специјалност или избраниот лекар од здравствена установа која има склучено договор со Фондот.

Предлогот од лекар специјалист за ортопедски помагала од член 43 став 1 точка 1 и 2 на овој правилник не може да биде постар од 6 месеци, а за помагала од став 2 и став 3 не може да биде постар од 12 месеци.

Ако се констатира дека избраниот лекар издаде потврда за ортопедско и друго помагало спротивно на одредбите од овој Правилник, му се утврдува казна согласно договорот склучен со фондот.

Обрасците на потврдите за потребата од ортопедско помагало се составен дел на овој Правилник и тоа :

- Образец ПОП - Потврда за потреба од ортопедско помагало - формат А4/2;
- Образец СЛП - Потврда за потреба од слушно помагало - формат А4/2;
- Образец ППП - Потврда за потреба од помагало за овозможување на гласен говор - А4/2;
- Образец ПОЧП - Потврда за потреба од очно помагало - формат А4/2;
- Образец ПЗП - Потврда за потреба од заботехничко и забнопротетичко помагало - формат А4/2;
- Образец ИДКП - Изјава за домаќинско користење на ортопедско помагало;
- Образец ПФП - Потврда за функционалност на ортопедско помагало.

Обрасците на потврдите за потребата од ортопедско помагало ги усвојува Управниот одбор на Фондот.

Потврдата од став 1 и став 2 на овој член ги содржи сите потребни медицински и технички елементи на помагалото според медицинските индикации, видот и шифрата на помагалото што се издава.

Потврдите за потребата од ортопедско помагало од став 1 на овој член важат 30 дена од денот на издавањето во кој рок осигуреникот треба да изврши заверка на потврдата во подрачната служба на Фондот според местото на осигурување на осигуреното лице и изврши нарачка на ортопедското помагало кај правното лице што изработува и/или испорачува ортопедски помагала, со кое Фондот има склучено Договор.

Осигуреното лице има право на едно помагало од ист вид за одредена индикација.

На една потврда за потребата од ортопедското помагало на осигуреното лице може да му се препише само еден вид помагало за одредена индикација, во потребните количини утврдени во Списокот на ортопедските помагала.

Член 5

Потврдата за ортопедското помагало ја заверува подрачната служба на Фондот според местото на осигурување на осигуреното лице.

Доколку престане потребата од користење на ортопедското помагало од член 27 и 28 (со исклучок на тоалетна инвалидска количка), осигуреното лице е должно да го врати истото во подрачната служба на Фондот.

Заверката на потврдата се врши истовремено со потпишување на Образец- изјава за домаќинско користење на помагалото (Образец ИДКП) дека истото ќе биде вратено во подрачната служба од каде е заверена потврдата во рок од 30 дена и тоа по: престанокот на потребата за користење на помагалото и добивање на право за помагало од ист вид пред истекот на рокот, за помагала за кои е утврдена обврска за враќање на помагалото.

Поднесување на потврдата за заверка, како и Образец - изјава за домаќинско користење на помагалото (Образец ИДКП) од став 3 на овој член може да ја направи осигуреникот - корисник на помагалото, лично или друго лице во име на лицето - корисник на помагалото со приложување на личен документ за идентификација и здравствена легитимација и документ за идентификација на лицето корисник на помагалото.

Осигуреното лице или лице овластено од осигуреникот кое нема да го врати помагалото согласно одредбите на овој Правилник е обврзано на Фондот да му надомести штета од 80 % од вредноста на ново истовидно помагало утврдена со Одлуката за утврдување на цени на ортопедски и други помагала.

Доколку осигуреното лице или лице овластено од осигуреникот не ја надомести штетата од став 5 од овој член, Фондот го задржува правото да поведе постапка пред надлежен суд.

Член 6

За ортопедските и другите помагала од член 13 став 3, член 16, член 18, член 22 за ортопедските помагала со шифра 2503, 2504, 2505, 2506 и 2507 од Списокот на ортопедски помагала, член 27, член 28 и член 46 став 4 од овој Правилник, потврдата за потребата од ортопедското помагало се заверува по претходно прибавено мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот.

За помагалата од член 43 став 1 точка 1 и 2 и став 2, став 3 и став 4 издадениот предлог од лекар специјалист ги потврдува Лекарската комисија на Фондот со наод и мислење за потребата за користење на помагалото.

Додека за помагалата од член 43 став 2 алинеја 2 и 4 покрај издадениот предлог од лекар специјалист, Лекарската комисија на Фондот потребата за користење на помагалото го потврдува и со извештај од специјалист психијатар и потврда од центар за социјални грижи.

За ортопедските и други помагала од член 27 и 28 од овој Правилник издадените потврди од лекар специјалист се заверуваат по претходно прибавено мислење од комисија на Фондот формирана од раководителот на подрачната служба, која врши проверка и дава препорака за одобрување на помагало согласно условите за користење на истото помагало.

Користени помагала

Член 7

Под користено помагало се смета помагало за кое со овој правилник е утврдено задолжително враќање на истото.

Исправноста на помагалото кое осигуреното лице го вратило согласно став 1 од овој член ја утврдува овластен работник во Фондот и правното лице со кое Фондот има договор за испорака на ортопедски помагала.

На осигуреното лице на кое му е утврдена потребата за ортопедско помагало Фондот може да му се издаде користено помагало ако за тоа даде оценка и мислење Лекарската комисија на Фондот.

Користените помагала се издаваат без пополнување на образец - Изјава за домаќинско користење на помагалото, а рокот на траење на помагалото изнесува половина од рокот на траење на истовидно ново помагало.

Проверка на функционалноста на помагалото

Член 8

Лекарската комисија на Фондот врши проверка на функционалноста на ортопедски помагала од член 16, член 18 и член 22 за шифри 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2503, 2504, 2505, 2506 и 2507 на овој Правилник само при првото остварување на право, како и по приговор на осигуреното лице за нефункционалност на помагалото.

Проверка на функционалноста ја врши Лекарска комисија на Фондот во рок од 15 дена од испораката на истите со писмено потврдување дека:

- испорачаното помагало служи за функционална и естетска замена на изгубените делови од телото, спречува појава и коригира постоечки деформитети и олеснува вршење на основни животни функции,
- испорачаното помагало одговара на стандардите во согласност со Правилникот
- помагалото е исправно и
- осигуреното лице е корисник на испорачаното помагало.

Издадената потврда од став 2 на овој член е прилог кон фактурата на испорачателот доставена до Фондот.

Во случај на утврдување на нефункционалност на помагалото согласно став 2 од овој член, осигуреното лице со образец – потврда за функционалност на помагалото (образец ПФП) издадена од Лекарската комисија на Фондот и помагалото се враќа кај испорачателот за корекција.

Доколку по извршената корекција се утврди дека помагалото е функционално од страна на Лекарската комисија на Фондот, се издава нова потврда за функционалност која заедно со претходната треба да се приложат во фактурата на испорачателот. Помагалото за кое е утврдено дека е функционално паѓа на товар на Фондот, а трошоците за извршената корекција се на товар на испорачателот со кој Фондот има склучено договор.

Доколку и по извршената корекција се утврди нефункционалност на помагалото, испорачателот е должен да изработи ново помагало, чија функционалност се утврдува согласно став 2 од овој член, а трошоците за нефункционалното помагало се на товар на испорачателот.

Образецот – потврда за функционалност на помагалото (образец ПФП) од став 1 и 2 на овој член се изготвува во 4 примерока.

Член 9

Фондот води евиденција на издадените ортопедски и други помагала и за роковите на нивното траење, како и посебна евиденција за користените помагала.

Член 10

Врз основа на заверената потврда за потребата од ортопедско помагало, одобреното помагало се подига од правното лице кое изработува или набавува ортопедски помагала, со дозвола за промет на мало, согласно Законот за лекови и медицински помагала и со кое Фондот има склучено Договор.

Подигнување на помагалото може да го врши осигуреникот - корисник на помагалото, лично со приложување на документ за идентификација и здравствена легитимација или друго лице во име на лицето - корисник на помагалото со приложување на документ за лична идентификација, документ за идентификација и здравствена легитимација на лицето корисник на помагалото.

Член 11

За обезбедување на ортопедски помагала, Фондот склучува договори со правните лица ако:

- услугите што ги врши се во рамките на дејноста за која е регистрирано;

- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадар и сл);
- се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи;
- ако ортопедското помагало има одобрение за пуштање во промет (регистрација), доколку е тоа утврдено со Законот за лековите, помошните средства и медицински помагала.

Договорите од став 1 на овој член Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.

Референтните цени на ортопедските помагала периодично се утврдуваат од страна на Фондот.

Надстандардното ортопедско помагало е на терет на осигуреникот.

Член 12

Осигуреното лице остварува право на ортопедско и друго помагало во рокови на траење утврдени со овој Правилник според возрастни групи на осигурените лица.

Рокот на траењето почнува да тече од денот на испораката на ортопедското и друго помагало.

Член 13

За ортопедските и други помагала, на осигуреното лице може да му се одобри поправка на помагало, замена на делови и ново помагало од ист вид и пред истекот на утврдениот рок на траењето на помагалото, ако помагалото стане неупотребливо поради анатомски, физиолошки или функционални промени кај осигуреното лице.

Поправка на помагало и замена на делови на помагало се врши според Списокот за поправки на ортопедски помагала кој е составен дел на овој Правилник.

Потребата од поправка и ново помагало од ист вид пред истекот на утврдениот рок на траење на помагалото ја цени Лекарската комисија на Фондот.

Гарантниот рок на помагалата го одредува правното лице кое произведува или набавува помагала со кое Фондот има склучено договор и истиот неможе да биде помал од 1 година, освен за помагалата кај кои рокот на траење е помал од 1 година.

Во услови кога поправката на помагалото изнесува повеќе од 80% од цената на истовидно ново помагало, и изминат е повеќе од половина од рокот на важноста на помагалото на осигуреното лице му се одобрува ново помагало согласно став 3 од овој член.

Осигуреното лице не може да оствари право на ново помагало во пропишаниот рок на траење, ако поради намерно оштетување или грубо невнимание го оштети или уништи помагалото.

IV. УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕНАТА НА ОРТОПЕДСКИТЕ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 14

Висината на учеството на осигурените лица во цената на ортопедските и други помагала се утврдува на 10% од цената на ортопедските и други помагала, освен за надколени и подколени ортози за кои висината на учеството изнесува 100,00 денари по ортоза и за корсет платнен лумбален со фишбајни и корсет платнен лумбален со метални шини, за кои учеството изнесува 50% од вредноста на корсетот.

Од учеството во став 1 на овој член се ослободени осигурените лица од член 35 од Законот за здравственото осигурување и член 52 од овој Правилник.

Член 15

За наплатеното учество, правното лице кое врши изработка односно набавка на ортопедско и друго помагало, на осигуреното лице му издава потврда.

Потврдата од став 1 на овој член содржи: број на потврдата, презиме и име на осигуреното лице, матичен број, број на здравствената легитимација, број на дневникот на издадени ортопедски и други помагала, износ на наплатено учество, дата, потпис на овластено лице и печат на организацијата што го издала ортопедското помагало.

IV. ВИДОВИ НА ПОМАГАЛА

1. ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

1. Протези за раце и нозе

Член 16

Осигуреното лице остварува право на протеза за рака или за нога, во случај кога му недостасува дел или цела рака или нога, со сите составни делови кои овозможуваат целосна функција на протезата, според Списокот на ортопедски и други помагала.

Со протезата осигуреното лице остварува право на естетска ракавица за рака, односно на навлаки (чорапи) за чунката за ногата, како составен дел на протезата.

Осигуреното лице кое користи навлаки (чорапи) за чунка на ногата, може да користи до 6 навлаки (чорапи), годишно.

Правото на протеза за раце и нозе се остварува врз основа на оценка и наод на Лекарската комисија на Фондот.

Член 17

Протезите за раце и нозе се изработуваат од стандардни материјали: пластична маса, дрво, кожа, филц, метал и гума, зависно од видот на протезите и нивната функција.

Член 18

Осигуреното лице на кое му недостасуваат двете раце и кое според индикациите неможе да користи протези од член 16 на овој Правилник може да оствари право на миоелектронска протеза.

По исклучок од став 1 на овој член, осигуреното лице на кое му недостасува една рака, а другата рака е потполно одземена или деформирана и заради тоа не е во функција, може да оствари право на миоелектронска протеза.

Миоелектронската протеза, може да се одобри на осигуреното лице по навршени шест години возраст.

Правото на миоелектронска протеза се остварува врз основа на оценка и наод на Лекарската комисија на Фондот по претходно набавено конзилијарно мислење за можноста за нејзината примена и функција.

Член 19

При изработка на првата трајна протеза за долните екстремитети на осигуреното лице му се поставува привремена имедијантна протеза со рок на траење најмногу до 12 месеци, односно до формирање на чунката.

Член 20

Проверката на функционалноста на ортопедските помагала од член 16 и член 18 на овој Правилник ја врши лекарската комисија на Фондот со издавање на образец ПФП.

Член 21

Рокот на траењето на протезите од член 16 од овој Правилник изнесува:

- За протезите за раце:
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 7 месеци;

- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 18 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 48 месеци.

Рокот на траењето на протезите од член 18 од овој Правилник изнесува:

- за осигурени лица, деца над 6 до 18 годишна возраст - 36 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 60 месеци.

За протезите за нозе:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 7 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 48 месеци.

2. Ортопедски средства – ортози

Член 22

Право на ортопедски помагала - ортози осигуреното лице има во случај кога тие помагала му се потребни за овозможување на потпирање, растоварување, спречување на деформации, исправање на постојните деформации и контролирање на несакани движења.

Како ортопедски помагала - ортози во смисла на став 1 на овој член се сметаат: надколени ортози, подколени ортози, ортози за горните екстремитети, ортози за рбетен столб и корективни ортози според Списокот на ортопедски и други помагала.

Член 23

Ортопедските средства - ортози се изработуваат од стандарден материјал и тоа од: метал, кожа, пластична маса, гума и текстил.

Член 24

Проверката на функционалноста на ортопедските помагала од член 22 за шифри 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2504, 2505, 2506 и 2507 на овој Правилник, ја врши лекарската комисија на Фондот со издавање на образецот – потврда за функционалност на помагалото (образец ПФП).

Член 25

Рокот на траењето на ортопедските средства (ортози) од член 22 од овој Правилник изнесува:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 14 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 24 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 месеци.

3. Инвалидски колички

Член 26

Право на инвалидска количка на рачен погон (од собен тип), осигуреното лице може да оствари кога:

- 1) се ампутирани двете нозе над колената;
- 2) се ампутирани двете нозе под колената кога протезата е медицински контраиндицирана;

3) е ампутирана едната нога каде што поради прогресивно заболување се предвидува дека може да дојде до влошување на другата нога и не може да се овозможи одење и со употребата на протезата;

4) поради одземеност на долните екстремитети, ако и покрај употребата на друго помагало поголемиот дел од времето го поминува во количка;

5) поради дегенеративни и воспалителни процеси на големите зглобови на долните екстремитети, движењето е намалено односно оневозможено;

6) целосно му се одземени раката и ногата од едната страна, а оспособувањето да може да стои е контраиндицирано од други медицински причини (болно срце и др.);

7) е ампутирана една нога, ако поради општата слабост на организмот не е во состојба да се движи.

На осигуреното лице кое заради индикациите од став 1 на овој член, поголемиот дел од времето го минува во кревет, може да му се одобри само тоалетна инвалидска количка.

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод и мислење лекарската комисија на Фондот.

Член 27

На осигуреното лице му се одобрува стандардна инвалидска количка која е наведена во Списокот на ортопедски и други помагала со потребните додатоци, во зависност од функционалниот статус.

Според анатомските и физиолошките особини на осигуреното лице, на кое не му одговара стандардана количка од собен тип, има право на инвалидска количка по специјална нарачка.

Како стандардна инвалидска количка во смисол на став 1 и 2 на овој член се смета количка изработена од метал, кожа, пластична маса, гума и текстил и која има наслони за раце на расклопување, одморалишта за нозете на расклопување и можност за расклопување на количката со кочници.

Член 28

Осигуреното лице има право само на една собна инвалидска количка на рачен погон.

По исклучок од став 1 на овој член осигуреното лице кое е во работен однос, или врши дејност врз основа на која е осигурено, како и на децата кои се на редовно школување до 18, односно 26 годишна возраст, покрај собна инвалидска количка има право и на теренска инвалидска количка на рачен погон.

По исклучок од став 2 на овој член, на осигуреното лице наместо теренска инвалидска количка на рачен погон може да му се одобри инвалидска количка на електромоторен погон ако поради функционалниот статус на рацете и нозете неможе активно да покренува количка на рачен погон, ако Лекарската комисија на Фондот оцени дека е способно сигурно и самостојно да ја управува.

Член 29

Осигуреното лице на кое му е одобрена инвалидска количка од било кој вид има право само на едно перничче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил освен за тоалетна инвалидска количка, а рокот на траење изнесува најмалку 60 месеци, а за деца до 18 години - 36 месеци.

Член 30

Лицата со параплегија и квадриплегија кои остваруваат или оствариле право на инвалидска количка имаат право на антидекубитално перниче полнето со воздух или гел со рок на траење од 48 месеци. Тие лица при остварување право за инвалидска количка немаат право на перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил.

Член 31

Рокот на траењето на инвалидските колички изнесува најмалку 60 месеци, а за деца до 18 години - 36 месеци.

Член 32

Заверката на инвалидска количка се врши со потврда и со потпишување на Образец- изјава за домаќинско користење на помагалото (Образец ИДКП).

4. Ортопедски чевли**Член 33**

Осигуреното лице кое неможе да употребува конфекциски чевли може да остварува право на ортопедски чевли, изработени по мерка во случај на следните индикации:

- 1) пократка нога повеќе од 2,5 см;
- 2) деформации на скочниот зглоб или стопалото поради исчашување, скршеници или коскени израстоци од поголеми размери, освен деформацијата како последица на Халус валгус;
- 3) елефантација на долните екстремитети;
- 4) парализирано или паретично стопало;
- 5) дегенеративни промени на коските и зглобовите од стопалата кои се последица од:
 - а. вродени аномалии
 - б. повреди на стопалото и
 - в. деформирани стопала при Рхеуматонд артхритис.
- 6) состојба после ампутација на најмалку три прсти или палецот на едното или на двете стопала, како последица на повреда;
- 7) деформации на стопало при мускулни дистрофии и миопатии;
- 8) состојба после делумна ампутација на стопалото или ампутација на долен екстремитет во состав на адекватна протеза.

Член 34

На децата до навршена 18 годишна возраст, кои не можат да употребуваат конфекциски чевли можат да остварат право на ортопедски чевли изработени по мерка, во случај на следните индикации:

- 1) пократка нога за 1,5 см или повеќе;
- 2) деформирано стопало од типот на еквиновалгус поради вроден недостаток на фибула;
- 3) деформирано стопало од типот на еквиноварус поради вроден недостаток на тибиа;
- 4) вродено криво стапало од типот на *pes equinovarus congenitus* и *pes varoaduktus*;
- 5) вродено криво стапало од типот *pes planovalgus congenitus* поради:
 - а) *tallus verikalis*,
 - б) рскавична или коскена коалиција на коските и зглобовите на стопалото,
- 6) вродено криво стапало од типот на *pes excavatus*, *pes varoexcavatus* и *Fridrajhovo* стопало;
- 7) вродено расцелено стопало - *pes fissus*;
- 8) вродено неразвиено стопало-*hypoplasia pedis* со голема разлика компарирана со друго стопало;
- 9) вродени аномалии на прстите:
 - а) *digitus superduktus*,
 - б) *digutis malleus* или *kontractus*,
 - в) голем многу развиен палец (*mega hallux*).

Член 35

Како ортопедски чевли во смисла на член 33 од овој Правилник не се сметаат чевлите произведени во сериско производство, на кои им е додадена само ортопедска влошка.

Член 36

Ортопедски чевли можат да се одобрат на осигурено лице како составен дел на друго помагало при:

- 1) потреба од ортопедски апарат (ортоза) каде чевлите се составен дел на апаратот;
- 2) потреба од метална сандала или ортопедски апарат со метална сандала;
- 3) потреба од вештачко стопало;
- 4) ампутиран дел од нога или доножјето, а осигуреното лице не користи ортопедски апарати;
- 5) ампутација на долен екстремитет во состав на адекватна протеза.

Член 37

Ортопедските чевли се изработуваат од кожа, со соодветни додатоци кои се вградени во ортопедските чевли.

Член 38

Роковите на траењето на ортопедските чевли од член 33, 34, 35 и 36 од овој Правилник изнесуваат:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст – 12 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 18 месеци освен за ортопедските чевли од член 36 од овој правилник за кои рокот изнесува 12 месеци
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 18 месеци освен за ортопедските чевли од член 36 од овој правилник за кои рокот изнесува 12 месеци.

5. Ортопедски влошки**Член 39**

Осигуреното лице до навршена 18 годишна возраст, кое користи сериски произведени чевли, има право на ортопедски влошки во случај на: *Pes planus*, *Pes planovalgi*, *Calcar calcanei*, *Morbus Sever*, *Morbus Kohler*, *Metatarzalgia Morton* и Скратување на ногата до 1,5 см.

Рокот на траењето на ортопедските влошки изнесува 6 месеци.

6. Еластични чорапи**Член 40**

Осигуреното лице може да оствари право на еластични чорапи (надколеници или доколеници), во случај на постоперативно лекување на долните екстремитети за превенција на тромбемболизмот.

Осигуреното лице правото од став 1 на овој член го остварува само еднаш, за еден оперативен третман.

7. Помошни помагала (бандажерски средства)**Член 41**

Осигуреното лице може да оствари право на помошни помагала според Списокот на ортопедски и други помагала, ако тие му се потребни од медицински причини и тоа:

- 1) трножен односно четвороножен бастун;
- 2) патерици односно одалка ако со тие помагала се овозможува или се подобрува движењето;
- 3) појаси и утеги за различни типови на хернија;
- 4) вештачка дојка, во случај на ампутација на дојка на осигурено лице - жена.

Член 42

Рокот на траењето на помошните помагала од член 38 став 1 точката 1 и точка 2 на овој Правилник изнесува најмалку 60 месеци, за помагалата од точка 3 изнесува 12 месеци, а за помагалото од точка 4 и 5 на истиот член изнесува 24 месеци.

8. Останати помагала и санитарни справи**Член 43**

Осигуреното лице може да оствари право на други помагала и санитарни справи и тоа:

1) дводелен систем за уростом - 10 плочки и 30 кеси, или едноделен систем за уростом - 60 самолепливи кеси месечно, кога по современите методи на лекувањето неможе да се регулира со своеволно празнење на мочниот меур, паста за нивелирање на подлогата, а по потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем;

2) дводелен систем за колостом и илеостом - 10 плочки и 60 кеси за измет или едноделен систем за колостом или илеостом - 60 самолепливи кеси месечно, кога црево се празни преку вештачки отвор на стомачниот сид, паста за нивелирање на подлогата, а по потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем;

3) ендотрахијална канила за осигурено лице за кое е извршена трахеотомија;

4) постојан катетар (4 парчиња годишно) за лице кај кое не постои можност за празнење на мочниот меур по пат на слободна дренажа;

5) Нелатон катетер (120 месечно) за лице кај кое не постои можност за своеволно празнење на мочниот меур;

6) распрскувач и инхалатор за лице кое боледува од долготрајно респираторно заболување со постојани дишни тегоби, само за деца до 18 годишна возраст и само еднаш;

7) гумено црево за вештачко хранење за осигурено лице кое се храни по вештачки пат преку отвор на сидот од желудникот.

Право на медицинско помагало за инконтиненција (влошки и/или пелени) имаат следните осигурени лица: - децата на возраст од 3 до 18 години со инконтиненција од неуроген тип (спина бифида и менингомиелоцела) или екстрофија на мочниот меур кај кои постои како последица трајно, неволно празнење на мочниот меур;

- ментално ретардираните деца од 3 до 18 години поради неволно празнење на цревата и/или мочниот меур;

- осигурените лица со параплегија, квадриплегија, мултиплекс склероза, церебрална парализа или секвели од детска парализа неволно празнење на цревата и/или мочниот меур;

- осигурените лица со психичка (душевна) заостанатост, привремено или трајно психичко (душевно) пореметување, трајно психичко (душевно) заболување со пореметување на свеста, кои условуваат несвесна уринарна и фецесна инконтиненција.

Осигуреното лице со инконтиненција која не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но може да седи и да се движи и/или не може да седи и да се движи со помош на инвалидска количка има право на:

- Медицинско помагало за инконтиненција (влошки и/или пелени) за деца на возраст од 3 до 18 години,

- Медицинско помагало за инконтиненција (влошки и/или пелени) за лица на возраст над 18 години.

- постојан катетер (4 парчиња годишно) согласно член 43 став 1 точка 4, за лица на возраст над 14 години.

- 10 урин кеси со испуст од 2 литри месечно за лица на возраст над 14 години.

- 30 уринарни кондоми месечно за лица на возраст над 14 години.

Медицинските помагала од став 2 и став 3 на овој член се препишуваат во количина утврдена во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој правилник, со големина соодветна на телесната градба на корисникот. Соодветниот вид на медицинско помагало го препишува лекарот специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекарот специјалист од соодветната дејност.

За медицинските помагала од став 2 точка 2 покрај извештајот од лекар специјалист правото се остварува и со потврда од Центар за социјални грижи, а за медицинските помагала од став 2 точка 4 правото се остварува и со специјалистички извештај од лекар психијатар.

Медицинските помагала под шифра 8211 може да се препишуваат исклучиво во комбинација со помагалата под шифра 82141, 82142 и 82143, според телесната градба на корисникот т.е. обемот на колови и тоа во случаи кога за дадената медицинска индикација е соодветно да се користат за дневна примена анатомски влошки, во комбинација со нокни пелени со висока впитлива моќ (уринарна инконтиненција).

Во исклучително тешки случаи на инконтиненција (мешана и фецесна инконтиненција), лекарот може да препише употреба на помагалата под шифра 82141, 82142 и 82143 во количество од 90 парчиња месечно.

Член 44

Рокот на траењето на помагалата и санитарните справи од членот 40 на овој Правилник изнесува:

Дводелен систем за уростом (10 плочки и 30 кеси) или едноделен систем за уростом (60 самолепливи кеси) - месечно;

Појас за фиксирање на дводелен систем за уростом - 6 месеци;

Дводелен систем за колостом и илеостом (10 плочки и 60 кеси за измет) или едноделен систем за колостом и илеостом (60 самолепливи кеси) - месечно;

Појас за фиксирање на дводелен систем за колостом и илеостоми - 6 месеци;

Паста за нивелирање на подлогата - месечно

Ендотрахијална канила

а) метална - 12 месеци,

б) гумена (пластична) - 6 месеци,

Постојан катетар - 3 месеци,

Нелатон катетер (120 парчиња) - месечно,

Распрскувач и инхалатор - трајно,

Гумено црево за вештачка исхрана - 3 месеци.

2. ОЧНИ ПОМАГАЛА**Член 45**

Осигуреното лице може да оствари право на следните очни помагала:

- 1) очила,
- 2) контактни леќи,
- 3) очни призми,
- 4) очни протези.

1. Очила**Член 46**

Право на очила (стакла без рамки) со обични монофокални стакла со диоптрија може да оствари осигурено лице кога е потребно за корекција на видната функција во случај на кратковидост, далековидост и астигматизам, со јачина поголема од 1 диоптер.

Како очила во смисла на став 1 на овој член, не се сметаат очилата за кои на осигуреното лице му е индицирана потреба по наполнети 40 години живот поради физиолошко слабеење на видната функција - пресбиопија.

Право на очила од случаите на став 1 на овој член, со бифокални стакла може да оствари осигурено лице - дете до навршена 18 годишна возраст со страбизам кои се неопходни од тераписки причини.

По исклучок од став 1 на овој член осигурено лице може да оствари право на очила со специјален систем на стакла (телескопски) во случај на висок степен на слабовидност, кога острината односно јачината на видот на двете очи неможе да се подобри со стаклата од став 1 на овој член. Ова право се остварува со наод и мислење на лекарската комисија на Фондот.

Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој член може да оставри право на очила со млечни стакла само во случај на моноокуларна афакија.

Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој член може да оствари право на очила со темни стакла со диоптрија во случај на:

1) заболување на предниот сегмент на окото поради skleritis, keratitis, iritis и iridocyclitis;

2) заболување на очното дно или на очниот нерв поради choroiditis, horioretinitis, retinitis, nevritis, nevroretinitis, атрофија на очниот нерв и ablation retinae.

2. Контактни леќи

Член 47

Осигуреното лице може да оствари право на контактни леќи (меки, тврди и полутврди) во случај на:

1) кератоконус и кератоглобус;

2) анизометропија поголема од 3,5 диоптри;

3) анизостигматизам поголем од 3,5 диоптри, кај кои со коректурно стакло неможе да се постигне острината на видот поголема од 0,5 диоптри, а исклучена е функционална амблиопија, односно со контактни леќи се постигнува подобра видна функција;

4) прогресивна миопија која се корегира со корективно стакло појако од 6 диоптри кај деца до 18 годишна возраст во тераписки цели (тврди и полутврди леќи);

5) во случај на изгореници и потешки повреди на рожницата, заштитно и тераписки (меки контактни леќи).

3. Очни призми

Член 48

Осигуреното лице може да оствари право на очни призми само во случај на:

1) по оперативен третман на страбизам;

2) лекување на слабовидни деца со ексцентрична фиксација;

3) лекување на паралитичен страбизам.

4. Очни протези

Член 49

Осигуреното лице оставрува право на очни протези:

1) полна - во случај на анофталмус;

2) лушпеста - во случај на делумно отстранување на атрофија на очното јаболко;

3) орбитална - во случај кога поради недостаток на синото јаболче постои наградување на надворешните делови на окото.

Член 50

Стандарден материјал од кој се изработуваат очните протези се: пластична маса, стакло, порцелан или некоја друга материја погодна за овој вид помагала.

Ако стандардната форма и големина на очната протеза не одговара на формата и големината на конјунктивната вреќичка се изработува очна протеза по мерка.

5. Други очни помагала

Член 51

Осигуреното лице кај кое острината на видот на двете очи е помала од 0,05 диоптри (практично слепо лице) може да оствари право на долг бел стап за слепо лице.

Член 52

Како ортооптичко помагало во смисла на член 35 од Законот за здравственото осигурување се сметаат очните помагала кои се неопходни за развивање на видната функција до пубертетот, спречување на рецидив на слабовидност и прогресија на рефракциска аномалија на осигурените лица до 18 годишна возраст.

6. Рокови на траење на очните помагала

Член 53

Роковите на траење на очните помагала изнесуваат:

- за деца до 10 годишна возраст - 12 месеци;

- за деца над 10 до 18 годишна возраст - 24 месеци;

- за останатите осигурени лица - 36 месеци.

3. СЛУШНИ ПОМАГАЛА

Член 54

Осигуреното лице може да оствари право на слушен апарат (амплификатор) кај кое постои обострана трајна загуба на слухот над 40 децибели во говорната фреквенција од 500, 1000 и 2000 Хз, а со помош на слушното помагало може да се постигне задоволителна говорна и слушна комуникација.

По исклучок од став 1 на овој член, слушен апарат може да се одобри и на осигурено лице кое има обострана загуба на слухот под 40 децибели во следните случаи.

1) деца од предучилишна возраст над 1 година ако со оглед на менталната состојба и степенот на оштетувањето на слухот, може да се очекува развој на говорот при спроведување на стручна рехабилитациона постапка со слушно помагало;

2) деца на школување ако со слушниот апарат им се овозможува следење на настава;

3) тешко наглуви деца во случаите кога може да се олесни следењето на наставата во специјални одделенија за наглуви деца или во заводи - домови за такви деца.

По исклучок од став 1 и 2 на овој член, на децата од став 2 на овој член ако имаат оштетување на слухот на двете уши, ако тоа е неопходно може да им се одобри слушен апарат за двете уши.

Слушен апарат не се доделува на напотно глуви лица.

Член 55

Осигурените лица кои имаат вградено кохлерен имплант имаат право на 30 батерии месечно и приклучок и истите се остваруваат со потврда издадена од избран лекар врз основа на отпусно писмо од Клиниката за уво, нос и грло.

Член 56

Слушен апарат се доделува врз основа на наод и мислење од здравствена установа која врши дејност за уво, нос и грло и која има услови за вршење на аудиометриски испитувања како и услови за стручна проверка за разбирливост на говорот со помош на слушен апарат.

Член 57

Под условите утврдени во член 51 на овој Правилник, осигуреното лице има право на една од стандардните форми на слушен апарат и тоа:

1) цепен слушен апарат со гајтан, за лица со изразит тешка редукција на слухот поради возраст, оштетен вид или невролошки заболувања;

2) слушен апарат вграден во очила за воздушна или коскена спроводливост кај лица со одредени заболувања на надворешното и средното уво (атрезија) на надворешен слушен канал, хронични воспалителни процеси на средното уво и после радикална трепанација на темпоралната коска;

3) задушен слушен апарат кај сите видови нарушување на слух.

4) Канален слушен апарат кај сите видови на оштетување на слухот на деца до навршена 18 годишна возраст.

Како стандарден слушен апарат во смисла на став 1 на овој член се подразбира слушен апарат кој е составен од слушно помагало, влошка за спроводливост адаптирана на ушниот канал, пластична цевка за поврзување на влошката и слушното помагало, акумулаторски или обични батерии, полнач на акумулаторски батерии, прибор за одржување на слушното помагало.

Рокот на траење на слушен апарат изнесува за деца до наполнета 7 годишна возраст 24 месеци, за лица над 7 годишна возраст до 18 години 36 месеци, а за останатите рокот на траењето е 60 месеци.

4. ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР

Член 58

Осигуреното лице може да оствари право на апарат за овозможување на гласен говор (вештачки грклан) врз основа на вештачки вибратор (микрофон) доколку трајно ја загубило способноста за говор, ако со тестирање се утврди дека со помош на таков апарат може да се постигне задоводителен рехабилитационен ефект, а учењето на езофарингиален говор не дало задоволителен резултат.

Апаратот на осигуреното лице се доделува врз основа на наод и мислење на Клиниката за болести на уво, нос и грло или здравствена установа (општа болница) во која е извршена здравствената услуга.

Член 59

Апаратот за овозможување на глас и говор му се одобрува на осигуреното лице само еднаш.

5. ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА

Член 60

Осигуреното лице може да оствари право на следниве заботехнички и забно протетички средства:

- 1) подвижни акрилатни парцијални и тотални протези;
- 2) ортодонски акрилатни апарати (подвижни);
- 3) оптуратори;
- 4) шини за имобилизација при траума;
- 5) едноделни леани фасетирани крунички.

Член 61

Подвижни акрилатни тотални и парцијални протези се одобруваат во случај кога недостигаат крајните два молара (едностарно или двострано) во една или во обе две вилицы.

Член 62

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од три забави еден до друг по правило се изработува подвижна акрилатна протеза.

Член 63

Ортодонски апарати (подвижни) може да се одобрат на осигурени лице - деца до 18 годишна возраст во случај на пореметена оклузија, артикулација и естетика.

Член 64

Оптуратор може да се одобри на осигурено лице во случај на вродени и стекнати аномалии на коскениот и мекото ткиво.

Член 65

Шини за имобилизација може да се одобри на осигурено лице во случај на имобилизација по траума.

Член 66

Едноделни леани фасетирани крунички можат да се одобрат на осигурено лице - дете до 18 годишна возраст, во случај на траума.

Член 67

Како стандарден материјал за изработка на заботехнички и забнопротетички средства, во смисла на овој Правилник се смета акрилатот.

Член 68

Рокот на траење на сите заботехнички и забнопротетички средства изнесува најмалку 60 месеци, освен за ортодонски апарати од членот 60 на овој Правилник.

Ортодонските помагала од членот 60 на овој Правилник се издаваат во зависност од потребата која ја утврдува лекар стоматолог - ортодонт, но најмногу до 3 апарати до навршена 18 годишна возраст.

По истекот на рокот на траење утврден во став 1 на овој член, на осигуреното лице може да му се одобри ново заботехничко или забнопротетичко средство, само ако лекарот утврди дека дотогашното средство станало неупотребливо.

Оправданоста на изработувањето на ново протетско средство пред истекот на рокот ја цени Лекарската комисија на Фондот.

Член 69

Контрола на спроведувањето на одредбите од овој Правилник ја врши Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Начинот на спроведување на одредбите од овој Правилник подетално ги уредува Фондот со Упатство.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, ќе се објави по добивање на согласност од Министерот за здравство, а ќе се применува од 1.4.2011 година.

Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 11/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 62/2007, 86/2007, 115/2007, 132/2007, 56/2008, 132/2008, 88/2009 и 16/2010).

Бр. 02-2503/12
17 февруари 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

Директор,
м-р **Маја Парнарсиева-Змејкова, с.р.**

В.д. директор,
м-р **Виолета Петровска, с.р.**

**СПИСОК
НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА**

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни и делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста			Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единична цена со сите давачки	Начин на производство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 до 18 години	над 18 до 65 год						
ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА													
ПРОТЕЗИ ЗА НОЗЕ													
НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ													
1	1101	Надколена дрвена протеза со дрвено лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	68.640,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгениално отсуство на долен екстремитет(и) Q72.1 конгениално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1102	Надколена комбинирана (дрво, метал, кожа)	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	38.934,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгениално отсуство на долен екстремитет(и), Q72.1 конгениално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;

1	1103	Надколена комбинирана протеза за дезартрикулација на колк со кожно лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		72.450,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено, Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгени탈но отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1104	Надколена комбинирана протеза за дезартрикулација на колено	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		48.573,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено, Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1105	Надколена скелетна протеза за дезартрикулација на колк со пластично лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		96.655,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено, Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1106	Надколена скелетна протеза со пластично лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		95.155,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено, Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1107	Надколенична скелетна протеза за дезартрикулација на колено	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		75.635,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено, Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;

1	1108	Надколенична скелетна геријатриска протеза со дрвено лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		86.500,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1109	Надколенична скелетна геријатриска протеза со пластично лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		92.131,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало;
1	1110	Надколена протеза со две стопала (кај скрапување)	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		75.655,00	индивидуално	M21.7 нееднаква должина на екстремитети (стекната); Q72.1 конгенитално отсуство на надколеница и подколеница со присутно стопало; Q72.8 други редукциски дефекти на долен екстремитет(и)
1	1111	Надколено имедијантно лежиште за протеза	Член 19	Ортопед Физијатар	Една до поставување на прва трајна протеза				Не	Лекарска комисија на фондот;		33.814,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
ПОДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ														
1	1201	Комбинирана подколена протеза /дрво,метал,кожа /	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		28.480,00	индивидуално	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стопало; Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;
1	1202	Дрвена подколена протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		29.400,00	индивидуално	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стопало Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;

1	1203	Пластична подколена протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функциона лност		35.146,00	индивидуално	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и stopalo Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;
1	1204	Шопортова подколена протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функциона лност		29.100,00	индивидуално	Z89.4 стекнат недостиг на стопало и груд; Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прсти
1	1205	Подколена скелетна протеза со пластично лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функциона лност		36.019,00	индивидуално	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и stopalo, Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;
1	1206	Подколена скелетна протеза со дрвено лежиште	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функциона лност		33.180,00	индивидуално	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и stopalo Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;
1	1207	Подколена имедијантно лежиште за протеза	Член 19	Ортопед Физијатар	Една до поставување на прза трајна протеза				Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функциона лност		30.254,00	индивидуално	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и stopalo, Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прст/прсти;
					зглобните механизми се препорачани додатоци на соодветна протеза чии индикации се веќе наведени									

ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ

1	1301	Слободен колески зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функциона лност		25.240,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 континитално отсуство на долни екстремитет(и);
1	1302	Колески зглоб со кочница	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функциона лност		26.208,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 континитално отсуство на долни екстремитет(и);
1	1303	Самокочки колески зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функциона лност		28.498,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 континитално отсуство на долни екстремитет(и);
1	1304	Геријатриски колески зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функциона лност		17.321,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 континитално отсуство на долни екстремитет(и);
1	1305	Зглоб за дезиркулација на колени	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функциона лност		35.200,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 континитално отсуство на долни екстремитет(и);

1	1306	Надворешен потпорен колески зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		10.500,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
1	1307	Зглоб за дзартикулација на колк за скелетна протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		36.355,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
1	1308	Зглоб за колк (трохантер)	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		13.760,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
1	1309	Скочен зглоб за стопало тип Грајзингер	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		6.405,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
1	1310	Скочен зглоб за стопало тип Нормгеленк	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		7.526,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
1	1311	Скочен зглоб за стопало Сач	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		3.360,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

1	1312	Скочен зглоб за дрвено стопало	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност	4.410,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
1	1313	Механички скочен зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност	6.930,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);
СТОПАЛА													
1	1401	Стопало тип Грајзингер гумено	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност	8.904,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
1	1402	Стопало тип Нормгеленк гумено	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност	7.392,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
1	1403	Стопало тип Сач	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност	3.621,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
1	1404	Филц-дрво стопало	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност	4.102,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	

СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА												суспензија и козметика се препорачани додатоци на соодветна протеза чии индикации се веќе наведени
1	1501	Вакуум суспензија	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	4.410,00 сериси	
1	1502	Кожна суспензија	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	3.675,00 сериси	
1	1503	Козметска облога	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	9.274,00 индивидуално	
1	1504	Бутен мидер	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	5.800,00 индивидуално	
1	1505	Навлака за чунка	Член 16	Ортопед Физијатар	2	2	2	2	Не		221,00 (Сериски составен дел на индивидуално)	
ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ												
1	1601	Надлактична работна пластична протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	28.775,00 индивидуално	Z89.2 стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб; Z89.3 стекнат недостиг на двата горни екстремитети; Q71.0 континиталено комплетно отсуство на горен екстремитет(и)

1	1602	Надлакатна естетска пластична протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		26.840,00	индивидуално	Z89.2 стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб; Z89.3 стекнат недостиг на двата горни екстремитети; Q71.0 конгенитално комплетно отсуство на горен екстремитет(и)
1	1603	Подлакатна работна пластична протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		26.450,00	индивидуално	Z89.1 стекнат недостиг на шеп и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб; Q71.2 конгенитално отсуство и на подлактица и на шеп, Q71.3 Конгенитално отсуство на шеп и прст/прсти
1	1604	Подлакатна естетска пластична протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		25.420,00	индивидуално	Z89.1 стекнат недостиг на шеп и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб; Q71.2 конгенитално отсуство и на подлактица и на шеп, Q71.3 Конгенитално отсуство на шеп и прст/прсти
1	1605	Подлакатна кожна протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		20.530,00	индивидуално	Z89.1 стекнат недостиг на шеп и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб; Q71.2 конгенитално отсуство и на подлактица и на шеп, Q71.3 Конгенитално отсуство на шеп и прст/прсти
1	1606	Миеелектронска протеза	Член 18	Ортопед Физијатар	36	36	36	60	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		787.500,00	индивидуално	Z89.1 стекнат недостиг на шеп и рачен зглоб; Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб; Q71.0 конгенитално комплетно отсуство на горен екстремитет(и) Q71.2 конгенитално отсуство и на подлактица и на шеп, Q71.3 Конгенитално отсуство на шеп и прст/прсти
				ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ										зглобните механизми се препорачани додатоци на соодветна протеза чии индикации се веќе наведени

1	1701	Зглоб за дезартикулација на рамо	Член 16	Ортопед Физијатар	7	12	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		10.657,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
1	1702	Функционален лакатен зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		16.380,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
1	1703	Рачен зглоб	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		18.690,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
1	1704	Скелет за рачна протеза	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		25.830,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	
Ш А К И														
1	1801	Филцана шака	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		28.570,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	шаки се препорачани делови на протезата чии индикации се веќе наведени
1	1802	Гумена шака	Член 16	Ортопед Физијатар	7	18	36	48	Не	Лекарска комисија на фондот; проверка на функционална лност		14.800,00	Сериски (составен дел на индивидуално)	

[illegible]

1	2101	Надколени апарат со слободен или закочен зглоб во колено со узенгија вградена во чевел	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	Проверка на функционалноста	23.625,00	индивидуално	B91 секвели од полиомиелит; B94 секвели од други и неозначени паразитски болести; G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми; G24 (G24.0-G24.2) дистонија; G35 мултипла склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија; G82 (G82.0-G82.5) париплегија и тетраплегија; G83.1 моноплегија на долен екстремитет; G83.3 моноплегија неозначено; G83.9 париплетичен синдром, неозначено; M24.30; M24.50; M24.60; M24.80; M25.20; M25.60; M62.30; M62.40; M62.50; M84.00; M84.10; M87.00 M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот; I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млигава и спастична парализа, контрактури,
---	------	--	---------	----------------------	----	----	----	----	--------	-----------------------------	-----------	--------------	---

2	2102	Надколен апарат со слободен или закочен коленски зглоб со метална саџала	Член 22	Ортопед Физичтар	12	14	24	36	100,00	Проверка на функционалноста	24.360,00 индивидуално	B91 секвели од полиомиелит; B94; G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми; G24 (G24.0-G24.2) дистонија; G35 мултипла склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија; G82 (G82.0-G82.5) париплегија и тетраплегија; G83.1 моноплегија на долен екстремитет; G83.3 моноплегија неозначено; G83.9 паралигичен синдром, неозначено; M24.30; M24.50; M24.60; M24.80; M25.20; M25.60; M62.30; M62.40; M62.50; M84.00; M84.10; M87.05 M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот; I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млигава и спастична парализа, контрактури;
---	------	--	---------	------------------	----	----	----	----	--------	-----------------------------	------------------------	---

1	2103	Надколен апарат со зглоб во колк, зглоб во колено со узенгија вградена во чевел	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	Проверка на функционалноста	23.625,00	индивидуално	B91 секвели од полиомиелит; B94; G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и еродни синдроми; G24 (G24.0-G24.2) дистонија; G35 мултипла склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија; G82 (G82.0-G82.5) паралепгија и тетраплегија; G83.1 моноплегија на долен екстремитет; G83.3 моноплегија неозначено; G83.9 паралитичен синдром,неозначено; M24.30; M24.50; M24.60; M24.80; M25.20; M25.60; M62.30; M62.40; M62.50; M84.00; M84.10; M87.05 M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот; M91.9 јувенилна остеохондроза на колк и карлица I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури; (Q05.0-Q05.9)- Спина Бифида
1	2104	Надколен апарат со зглоб во колк, зглоб во колено со метална сандала	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	Проверка на функционалноста	24.360,00	индивидуално	B91 секвели од полиомиелит; B94; G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и еродни синдроми; G24 (G24.0-G24.2) дистонија; G35 мултипла склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија; G82 (G82.0-G82.5) паралепгија и тетраплегија; G83.1 моноплегија на долен екстремитет; G83.3 моноплегија неозначено; G83.9 паралитичен синдром,неозначено; M24.30; M24.50; M24.60; M24.80; M25.20; M25.60; M62.30; M62.40; M62.50; M84.00; M84.10; M87.05 M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот; I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури; Q05.7

[illegible]

1	2301	Подколен потпорен апарат за растеретување на подколеница	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	2.669,00	Сериски со прилатодување	B91 D16.9 бенигна неоплазма на коска и зглобна рскавина неоплазма G11.1 G57.2 G57.6 G60.0 G61.0 G81.9 Q72.5 лонгитудинален редукциски дефект на тибиа; Q72.6 лонгитудинален редукциски дефект фибула; Q72.9 редукциски дефект на долен екстремитет неоплазма; M76.4 M76.6 S86.0 S93.0 S93.6 T93.2 сектели од фрактури на долен екстремитет; T93.4 при конзервативно лекување на ахилова тетива, хроничен нестабилен скочен зглоб, псевдоартрози и континитални мани
---	------	---	---------	----------------------	----	----	----	----	--------	----------	-----------------------------	---

1	2302	Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексција (перонеус)	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	4.004,00	Сериски со прилагодување	B91 сектели од полно; G11.1 G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и еродни синдроми; G57.2 G57.3 парализа на нервус перонеус; G57.6 G35 мултипла склероза; G80 (G60.0-G60.8) херидитарна и идиопатска невропатија; G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија; G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81(G81.0-G81.9) хемиплегија; G82(G82.0-G82.5) паралигија и тетраплегија; I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; M76.4 M76.6 S86.0 S93.0 S93.6 T93.4 site sostojbi koi doveduvaat do odzemenost na n. peroneus od razlicna geneza.
---	------	---	---------	----------------------	----	----	----	----	--------	----------	-----------------------------	---

1	2303	Подколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00					3.559,00	индивидуално	B91 секвели од полно; G11.1 G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и еродни синдроми; G57.2 G57.3 парализа на нервоз перонеус; G57.6 G35 мултипла склероза; G60 (G60.0-G60.8) херидитарна и идиопатска невропатија; G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија; G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81(G81.0-G81.9) хемиплегија; G82(G82.0-G82.5) париплегија и тетраплегија; I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; M76.4 M76.6 S86.0 S93.0 S93.6 T93.4 состојби на одземеност на стопало од различна природа
---	------	---	---------	----------------------	----	----	----	----	--------	--	--	--	--	----------	--------------	--

1	2304	Подколен апарат со скочен зглоб и метална саџала	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	4.410,00	индивидуално	B91 секвени од полно; G11.1 G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и еродни синдроми; G57.2 G57.3 парализа на нервус перонеус; G57.6 G35 мултипла склероза; G60 (G60.0-G60.8) херидитарна и идиопатска невропатија; G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија; G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81(G81.0-G81.9) хемиплегија; G82(G82.0-G82.5) паралигија и тетраплегија; I69 (I69.0-I69.8) секвени од цереброваскуларна болест; M76.4 M76.6 S86.0 S93.0 S93.6 T93.4 сите состојби на одземеност на стопало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и контентитални мани
---	------	--	---------	----------------------	----	----	----	----	--------	----------	--------------	--

1	2305	Подколен апарат од челична жица за ограничување на плантарна флексција	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	100,00	4.627,00	индивидуално	B91 секвени од полио; G11.1 G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми; G57.2 G57.3 парализа на нерви перонеус; G57.6 G35 мултипла склероза; G60 (G60.0-G60.8) херидитарна и идиопатска невропатија; G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија; G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81(G81.0-G81.9) хемиплегија; G82(G82.0-G82.5) парализија и тетраплегија; I69 (I69.0-I69.8) секвени од цереброваскуларна болест; M76.4 M76.6 S86.0 S93.0 S93.6 T93.4 site состојби на одземањето на стапало од различна природа
---	------	--	---------	----------------------	----	----	----	----	--------	----------	--------------	---

[illegible]

1	2402	Пасивна надлактична ортоза од пластична маса	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	6.229,00	индивидуално или сериски со прилагодување	G82.1 S52.0 S53.1 T92.1 секвели од фрактура на рака; T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет; T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет; T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет оперативни интервенции на раме (отворена или артроскопска стабилизација артропластика), скреници на проксимален дел на надлактицата, одземеност, одземеност или по оперативни интервенции на раме И надлактица
2	2403	Пасивна подлактична ортоза од пластична маса	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	4.253,00	индивидуално или сериски со прилагодување	G35 мултипла склероза; G56.0 G56.1 G56.3 лезија на радијален нерв; G63.2 G63.8 G80(G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81(G81.0-G81.9) хемиплегија; G82.3-G82.5 тетраплегија; I69 (I69.)-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; M21.50 M21.93 M65.4 M65.9 M70 M72.0 палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren; R14.3 породилна повреда на брахиален плексус. Q74.3 T92.1 секвели од фрактура на рака; T92.2 секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шепал; T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет; T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет; T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет; кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза

1	2404	Радиалис апарат	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%		8.898,00	индивидуално	G56.3 лезија на радијален нерв T95.3 кај реуматичен артрит, одземност од било која генеа
ОРТОЗИ ЗА РБЕТЕН СТОЉЕ													
	2501	Шанцова кравата едноделна	Член 22	Ортопед Физијатар, хирург	12	14	24	36	10%		400,00	сериски	Q68.0 конгенитална деформација на стерноклендомастоидниот мускул; M50(M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск; M53.0 цервикокранијален синдром; M53.1 цервикобрахијален синдром; M53.2 рбетни нестабилности; S13 (S13.0-S13.6) дислокации, пинчување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот; S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот; T91.1 секвели од фрактури на рбетот
	2502	Шанцова кравата дводелна	Член 22	Ортопед Физијатар, хирург	12	14	24	36	10%		739,00	сериски	Q68.0 конгенитална деформација на стерноклендомастоидниот мускул; M50(M50.0- M50.9) заболување на цервикален диск; M53.0 цервикокранијален синдром; M53.1 цервикобрахијален синдром; M53.2 рбетни нестабилности; S12(S12.0-S12.9) фрактура на вратот; S13 (S13.0-S13.6) дислокации, пинчување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот; S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот; T91.1 секвели од фрактури на рбетот
1	2503	Милвоки милер	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	лекарска комисија на фондот, проверка на функциона лност	5.197,00	индивидуално	M41 (M41.0- M41.9) сколиоза

1	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	лекарска комисија на фондот; проверка на функционалност		15.100,00	индивидуално	G80.0 G80.3 G80.9 M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза; M41 (M41.0- M41.9) сколиоза; M49+A18 Q67.5 Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација. во лекување на кифози И сколиози од различна генеза
1	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	лекарска комисија на фондот; проверка на функционалност		15.100,00	индивидуално	G80.0 G80.3 G80.9 M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза; M41 (M41.0- M41.9) сколиоза; M49+A18 Q67.5 Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација. во лекување на кифози И сколиози од различна генеза
1	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	лекарска комисија на фондот; проверка на функционалност	Индивидуална и Сериска со прилагодување	10.800,00		G80.0 G80.3 G80.9 M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза; M41 (M41.0- M41.9) сколиоза; M43.1 M49.5 Q67.5 Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација; S22.0 фрактура на торакален пршлен; S22.1 мултипли фрактури на торакалниот рбет; S23 (S23.0-S23.5) дислокација, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите мна торакалот; S32 (S32.0S32.8) фрактура на лумбалниот рбет и карлицата; T91.1 секвели од фрактура на рбетот; M43.1 спондилолистеза; во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на рбетник

1	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен француски тип	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	лекарска комисија на фондот, проверка на функционалност	10.700,00	индивидуално	G80.0 G80.3 G80.9 M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза; M41 (M41.0-M41.9) сколиоза; M49+A18 Q67.5 Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална косвена малформација; кифоза и сколиоза од различна генеза
1	Корсет за кифоза метален	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%		1.459,00	Сериски со прилагодување	M40 (M40.0-M40.2) кифоза кифоза и сколиоза од различна генеза
1	Еластичен корсет за кифоза	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%		445,00	Сериски со прилагодување	M40 (M40.0-M40.2) кифоза P13.4 S42.0 кифоза од различна природа elastica
1	Корсет платнен лумбален со фишбајни	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	50%		1.424,00	Сериски со прилагодување	M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебралниот диск; M47.0-M47.9 спондилоза; M48.3-M48.5 спондилопати; M43.1 спондилолистеза; M52.2 M54.3 M54.4 M54.5 M54.9 T91.1 секвели од фрактура на рбет, кај зачестен болан синдром на лумбо сакрален рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза
1	Корсет платнен лумбален со метални шини	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	50%		1.655,00	Сериски со прилагодување	M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебралниот диск; M47.1-M47.9 спондилоза; M48.3-M48.5 спондилопати; M43.1 спондилолистеза; M52.2 M53.3 M54.3 M54.4 M54.5 M54.9 M80.0 T91.1 секвели од фрактура на рбет, кај зачестен болан су евидентиран кај избран лекар (diskus hernija, spandilolisteza)

1	2512	Минерва корсет	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%					3.100,00	Сериски со прилагодување	C79.5 M53.0 M53.1 M54.2 M54.6 Q67.5 Q68.0 Q76.1 S12(S12.0-S12.9) фрактура на вратот; S19(S19.7-S19.9) неозначени повреди на вратот; T91.1 секвели од фрактура на рбет имобилизација на рбетниот, кај повреди, патолошки скршеници, спондилодеза или атлантоаксијална луксација
КОРЕКТИВНИ ОРТОЗИ																
1	2601	Корективен апарат за исчашени колкови по Хилгејрајнер со механизам за напонизација	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%					1.260,00	Сериски со прилагодување	Q65(Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот при луксација на колк кај деца
1	2602	Корективен апарат за корекција на стопало Денис- Браун	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%					3.360,00	Индивидуална	Q66(Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопало; M21.0-M21.6 стекнати деформации на на скочен зглоб и стопало; M21.8 други означени стекнати деформации на екстремитетите; M21.9 стекната деформација на екстремитет, неозначено; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа. конгенитални аномалии на стапало
1	2603	Корективно поматало (ремен) за исчашени колкови по Павлик	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%					400,00	Сериски со прилагодување	Индикационо подрачје - лечење деца поради дислокација на колк (исчашување) Q65.0 Q65.1 Q65.2 Q65(Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот
1	2604	Корективни гакички за корекција на абдукција на колковите по Вејкерд	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%					801,00	Сериски со прилагодување	Индикационо подрачје - кај дисплазија на колк - стабилизација на репониран колк - Q65.8 Q65(Q65.3-Q65.9) конгенитални деформации на колкот

1	2605	Аталанга апарат за исчашени колкови за одење	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%			9.750,00	Индивидуална	Индивидуална болест (M91.1 Јувенилна остеохондроза на главата на фемурот) и кај дисплазија на колк - исчашување - Q65.0, Q65.1, Q65.2 Q65(Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот
1	2606	Твистеров апарат за корекција на абдукција и адукција на долните екстремитети	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%			3.203,00	Индивидуална	G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа, G81(G81.0-G81.9) хемиплегија; G82(G82.0-G82.5)паралепгија и тетраплегија; G83.1 моноплегија на долен екстремитет G83.9 паралитичен синдром неозначено; M21.15 M21.05 M24.5 контрактура на зглоб; M62.4 контрактура на мускул;
1	2607	Надколен корективен апарат со метална сандала за корекција на варус или валгус на колено	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%			3.150,00	Индивидуална	M21.0 стекната валгус деформација; M21.1 стекната варус деформација; M21.19 Q74.1 конгенитална малформација на колено.
1	2608	Корективен апарат за корекција на скочен зглоб /Федерсман/	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%			7.922,00	Индивидуална и Сериска со прилагодување	M19.17 M19.97 M21.07 M21.17 M21.27 M21.97 M36.2 M24.5 контрактура на зглоб; M62.4 контрактура на мускул; T93.2 секвели од фрактура на долен екстремитет; T93.3 секвели од дислокација,шинување и истегнување на долен екстремитет; T93.5 секвели од повреда на мускул и тетива на долен екстремитет.

2	2609	Надколена корективна лонгета за контрактури во колено и скочен зглоб	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	4.093,00	Индивидуална и Сериска со прилагодување	М19.17 М19.97 М21.07 М21.17 М21.27 М21.97 М24.5 контрактура на зглоб; М62.4 контрактура на мускул; В91 секвели од полиомиелит; G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми; G35 мутипила склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија; G82 (G82.0-G82.5) паралигија и тетраплегија; I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест. G71(G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите
1	2610	Подколсна корективна лонгета за корекција на деформитети на стопало	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	4.004,00	Индивидуална	В91 секвели од полиомиелит; М20.6 М21.6 стекнати деформации на глуждот и стопалото; М21.97 М24.5 контрактура на зглоб; М62.4 контрактура на мускул; Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото; Q76.3 G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми; G35 мутипила склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9)хемиплегија; G82 (G82.0-G82.5) паралигија и тетраплегија; I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест. G71(G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите
1	2612	Корективен апарат за корекција на пектус каренатус	Член 22	Ортопед Физијатар	12	14	24	36	10%	1.379,00	Индивидуална	Q67.7 пектус каринатус (во период на раст)

ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ

1	3101	Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и патучи кои се подесуваат- стандард	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He	17.100,00	Сериски	Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); G20 Демелинизирани болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропати и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мионевралната спојка на мускул (G71-G72); G80.0 G80.2 G80.3 G80.9 G81.9 Паралитија и тетрапатија G82 (G82.0-G82.5); Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); Секвели од изгореници, корози и смрзнатини (T95.3 и T95.9); Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36); Секвели од полиомиелит B91. Z89.5 Z89.6 Z89.7 Z96.8
---	------	--	---------	--	----	----	----	----	----	-----------	---------	--

1	3102	Инвалидска соба	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He	He	12.903,00	Сериска	Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32); Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мионевралната спојка на мускул (G71-G72); Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9); Паралигија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); Секвент недостатиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8); Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на ноза Z96.6; Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6; T93.9); Секвели од изгореници, корозии и смрзнатини (T95.3 и T95.9); Воспалителни полиартропатии (M05, M06, M07, M08; M10); Полартроза неозначено M15.9; Системски заболувања на сязното ткиво (M30-M36); Секвели од полиомиелит B91.
---	------	-----------------	---------	--	----	----	----	----	----	----	-----------	---------	---

3103	Теренска инвалидска количка на рачен потон	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He	35.800,00	Сериски	Системски атрофии што примарно го зафатат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапиримидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Други дегенеративни болести на нервиот систем (G30-G32); Демиелинизирани болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мионевралната спојка на мускул (G71-G72); Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9); Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); Стекиат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8); Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нозе Z96.6; Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6; T93.9); Секвели од изгореници, корозии и смрзнатини (T95.3 и T95.9); Воспалителни полиартропатии (M05; M06; M07; M08; M10); Полиартроза неозначено M15.9; Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36); Секвели од полиомиелит B91.
------	---	---------	--	----	----	----	----	----	-----------	---------	--

1	3104	Тоалетна инвалидска количка - стандард	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			8.275,00	Сериски	Индикации исти како за Инвалидска собна количка-Стандард Индикационо подрачје - кај траен невролошки дефицит - со образложување на индикациите и клиничкиот статус - (Сите индикации како за инвалидска собна количка)
---	------	--	---------	--	----	----	----	----	----	--	--	----------	---------	---

1	3105	Детска инвалидска количка - стандард	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He	15.500,00	Сериски Z96.6;	Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13), Дистонија G24; Демиелинизирани болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мнотворната спојка на мускул (G71- G72); Хемиплегија G81(G81.0-G81.9); Паралезија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Секвела од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); Степенат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5- Z89.8); Присуство на ортопедски зглобни импланти на нозе Z96.6; Секвела од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9); Секвела од изгореници, корози и смрзнатини (T95.3 и T95.9); Јувенилен артрит M08 ; Системски заболувања на сараното ткиво (M30-M36); Секвела од полимиелит B91; Редуцирани дефекти на долен екстремитет Q72. Индикационо подрачје - дете со низок степен на активност или неможност за самостојно управување со инвалидска количка - тогаш се препишува количка стандард - (тетраплегија, триплегија, парализија, хемиплегија/ тетрапареза, трипареза, парализа, хемипареза од тежок степен па нема можност за движе
1	3106	Инвалидска количка за церебрална парализа - стандард	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He	34.347,00	Сериска со прилагодување	G80(G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа

1	3107	Електро-моторна инвалидска количка	Член 28	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не	125.000,00	Сериски	Индикатори исти како кај Инвалидска собна количка-стандар, со потешок степен на телесен хендикеп, за осигурени лица што се на школување и во работен однос. Индикационо подрачје - кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на раката и ногата неможат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата може да управува со електромоторна количка
ДОДАТОЦИ НА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ												
1	3201	Адаптација на количка за ВЦ	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не	1.780,00	Сериска со прилагодување	Додатоци на инвалидски колички се препишуваат за посебни потреби на осигуреното лице како додатоци на инвалидската количка со соодветни индикации
1	3202	Ремен за фиксација на градите	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург;	36	36	60	60	Не	750,00	Сериска со прилагодување	

1	3203	Ремен за фиксација на нозете	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			750,00	Сериска со прилагодување		
1	3204	Ремен за фиксација на глава	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			750,00	Сериска со прилагодување		
1	3205	Потпирач со прекршување	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			2.047,00	Сериска со прилагодување		

1	3206	Масичка	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург	36	36	60	60	He			667,00	Сериска со прилагодување	
1	3207	Потпирач за глава	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He			1.780,00	Сериска со прилагодување	
1	3208	Талацирано седиште (перниче)	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He			374,00	Сериска со прилагодување	

1	3209	Потпирач за лестот на нозете	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			1.406,00	Сериска со прилагодување		
1	3210	Папучи за штелување	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			1.100,00	Сериска со прилагодување		
1	3211	Тврдо седиште	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	Не			1.958,00	Сериска со прилагодување		

1	3212	Тврди наслон	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He			1.958,00	Сериска со прилагодување		
1	3213	Клин помеѓу нозете	Член 27	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He			1.513,00	Сериска со прилагодување		
1	3214	Анти декубитус перниче полнето со воздух или гел	Член 30	потврда од 1. физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург; Лекарска комисија на Фондот	48	48	48	48	He			8.679,00	Сериски		

ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ										
1	3215	Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил	Член 29	потврда од 1.физијатар или ортопед и 2. физијатар, ортопед, невролог, невропсихија тар или хирург, Лекарска комисија на Фондот	36	36	60	60	He	Сериски
1	4101	Детски корективни чевли за корекција на стопало пес еквинус и вароадукус со зглобови во пета и метатарзален дел со пружина	Член 34	Ортопед Физијатар	12	12			He	1.424,00 индивидуално B91 G63.2 G71.1 G80.0 G81.9 I63.4 I83.0 M21 (M21.1 ; M21.2; M21.3; M21.5; M21.6) стекнати деформации на екстремитетите; Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото.
1	4102	Детски корективни ортопедски чевли	Член 34	Ортопед Физијатар	12	12			He	1.290,00 индивидуално M21 (M21.1 ; M21.2; M21.3; M21.5; M21.6) стекнати деформации на екстремитетите; Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото.
1	4103	Чевли кај скратување на екстремитети од 1-3 см.	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	Освен за поматала од член 36 каде рокот е 12 месеци	1.424,00 индивидуално M21.7 нееднаква должина на екстремитет -стекната; Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.
1	4104	Чевли кај скратување на екстремитети од 3-6 см.	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	Освен за поматала од член 36 каде рокот е 12 месеци	2.492,00 индивидуално M21.7 нееднаква должина на екстремитет -стекната; Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.
1	4105	Чевли кај скратување на екстремитети од 6-10 см.	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	Освен за поматала од член 36 каде рокот е 12 месеци	6.700,00 индивидуално M21.7 нееднаква должина на екстремитет -стекната; Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.

1	Чевли кај скрстување на екстремитети над 10 см.	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помагала од член 36 каде рокот е 12 месеци	7.800,00	индивидуално	M21.7 нееднаква должина на екстремитет-стената; Q72.8 конгенитално скрстување на долен екстремитет.
1	Чевли со вградена узенгија за едно стопало	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помагала од член 36 каде рокот е 12 месеци	2.100,00	индивидуално	Чевлите се индицирани во случаите каде што се индицирани надколени или подколени апарати со узенгија.
1	Чевли со вградена узенгија за две стопала	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помагала од член 36 каде рокот е 12 месеци	2.940,00	индивидуално	Чевлите се индицирани во случаите каде што се индицирани надколени или подколени апарати со узенгија а две нозе.
1	Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помагала од член 36 каде рокот е 12 месеци	2.310,00	индивидуално	M21 (M21.1 ; M21.2; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стопалото; Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото; B91 секвели од полио; M06 (M06.0-M06.9) ревматоиден артрит; M08 (M08.0-M08.9) јувенилен артрит; G35 мултипла склероза; I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија, G82 (G82.0-G82.5) паралигија и тетраплегија; G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите
1	Чевли со медијално или латерално повишување	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помагала од член 36 каде рокот е 12 месеци	1.290,00	индивидуално	M21 (M21.1 ; M21.2; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стопалото; Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стопалото; B91 секвели од полио; M06 (M06.0-M06.9) ревматоиден артрит; M08 (M08.0-M08.9) јувенилен артрит; G35 мултипла склероза; I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија, G82 (G82.0-G82.5) паралигија и тетраплегија; G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите

1	4111	Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помога од член 36 каде рокот е 12 месеци	6.470,00	индивидуално	S80.1 S98.0 S98.1 S98.2 S98.9 Z89.4 стекнат недостиг на стопало, Z89.8 Q72.3 конгениално отсуство на стопало и прсти T93.6 T95.3
1	4112	Чевли отворен фудбалски тип за протези	Член 33	Ортопед Физијатар	12	12	18	18	10%	Освен за помога од член 36 каде рокот е 12 месеци	3.114,00	индивидуално	индикација за овие чевли е индикација за надколена или подколена протеза за долен екстремитет.
ОРТОПЕДСКИ ВЛОШКИ													
1	5101	Кожни влошки со гумено супинационо и метатарзално перниче	Член 39	Ортопед Физијатар	6	6					253,00	Сериски	M20.1 M21.4 стекнат пес планус; M21.6 стекнати деформации на глуждот и стопалото; M21.7 G57.5 G57.6 G60.0 G61.0 G63.2 Q66.5 конгениален пес планус.
1	5102	Кожни влошки со гумено супинационо и метатарзално перниче	Член 39	Ортопед Физијатар	6	6					253,00	Сериски	M21.4 стекнат пес планус; M21.6 стекнати деформации на глуждот и стопалото; Q66.5 конгениален пес планус.
1	5103	Кожни влошки тапаирани со отвор на пета	Член 39	Ортопед Физијатар	6	6					253,00	Индивидуално	M77.3 калкар на калканеус
1	5104	Кожни влошки со латерално или медиално повишување	Член 39	Ортопед Физијатар	6	6					253,00	Индивидуално	M21 (M21.0; M21.1; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стопалото; Q66 (Q66.0-Q66.9) конгениални деформации на стопалото; G35 мултипла склероза; G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа; G81 хемиплегија; G82 Паралепгија

[illegible]

1	7101	Троножен бастун	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%				1.103,00	Сериски	Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапиримидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32); Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на миелинска сполучка на мускул (G71-G72); Церебрална парализа G80; Хемиплегија G81(G81.0-G81.9); Паралезија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); Присуство на ортопедски зглобни импланти на ногата Z96.6; Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.3; T93.4; T93.5; T93.9); Воспалителни полиартропатии (M05; M06; M07; M08; M10); Полиартроза неозначено M15.9; Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36); Секвели од полиомиелит B91.
1	7102	Четвороножен бастун	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%				1.255,00	Сериски	индикации исти како за треножен бастун

1	7201	Дрвена патерица подпазувна со подесување на висината	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%	489,00	Сериски	Секвели од повреди на доен екстремитет Т93(Т93.0-Т93.9); Степенат недостиг на долен екстремитет (Z89.4-Z89.6); присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет Z96.6; редукциски дефекти на долен екстремитет Q72(Q72.0-Q72.1); Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32); Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полинеуропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мионевралната спојка на мускул (G71-G72); Церебрална парализа G80; Хемиплегија G81(G81.0-G81.9); Паралезија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10); Полиартроза неозначено M15.9; Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36); Секвели од полимиелит B91.
1	7202	Метална патерица подпазувна со подесување на висината	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%	400,00	Сериски	Исти индикации со дрвена патерица
1	7203	Метална патерица подлактна со подесување на висината	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%	420,00	Сериски	Исти индикации со дрвена патерица

1	7301	Дубак со масичка 4 тркала	Член 41	Ортпед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%				2.936,00	Сериски	инфантилна церебрална парализа G80(G80.0-G80.9); примарни заболувања на мускулите G71 (G71.0-G71.9); хемиплегија G81 (G81.0-G81.9); парализија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); хередитерна атаксија G11; спинална мускулна атрофија и сродни синдроми G12; мултипла склероза G35
1	7302	Одалка со ракофат без тркала	Член 41	Ортпед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%				1.361,00	Сериски	Секвела од повреди на долен екстремитет T93(T93.0-T93.9); Стекат недостиг на долен екстремитет (Z89.4-Z89.6); присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет Z96.6; редукциски дефекти на долен екстремитет Q72(Q72.0-Q72.1); Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Други дегенеративни болести на нервиот систем (G30-G32); Демиелинизирани болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропати и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на миелинската спојка на мускул (G71-G72); Церебрална парализа G80, Хемиплегија G81(G81.0-G81.9); Парализија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Секвела од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); ; Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10); Полиартроза неозначено M15.9; Системски заболувања на сврзаното ткиво (M30-M36); Секвела од полиомиелит B91.
1	7303	Одалка со ракофат со 2 тркала	Член 41	Ортпед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%				2.450,00	Сериски	исти индикации како одалка со ракофат без тркала, кај пациенти кои со рацете неможат да ја подигаат одалката при одење.
1	7304	Одалка со ракофат со 4 тркала	Член 41	Ортпед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%				2.799,00	Сериски	исти индикации како одалка со ракофат без тркала, кај пациенти кои со рацете неможат да ја подигаат одалката при одење.

1	7305	Одалка со подлактица подпора со 2 тркала	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%	60	3.000,00	Сериски	Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапиримидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мионевралната спојка на мускул (G71-G72); Церебрална парализа G80; Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9); Паралепгија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Системски заболувања на сврзаното ткиво (M30-M36); Секвени од полиомнелит B91.
1	7306	Одалка со подлактица подпора со 4 тркала	Член 41	Ортопед Физијатар Хирург	60	60	60	60	60	10%	60	3.400,00	Сериски	Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13); Екстрапиримидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26); Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37); Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64); Болести на мионевралната спојка на мускул (G71-G72); Церебрална парализа G80; Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9); Паралепгија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5); Системски заболувања на сврзаното ткиво (M30-M36); Секвени од полиомнелит B91.
1	7401	Појас за спуштен стомак	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	10%	12	1.148,00	Сериски	Хернии (K40-K46)
1	7402	Појас за трудници со млитава стомачна мускулатура	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	10%	12	1.237,00	Сериски	Хернии (K40-K46)
1	7403	Појас за пулчана кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	10%	12	854,00	Сериски	Хернии (K40-K46)
1	7404	Појас за еднострана препонска кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	10%	12	801,00	Сериски	Умбиликална хернија (K42.0-K42.9)
1	7405	Појас за двоестрана препонска кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	10%	12	1.201,00	Сериски	Ингвинална хернија (K40.0-K40.9)
1	7406	Појас за еднострана или двоестрана кесна кила со	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	10%	12	1.602,00	Сериски	Ингвинална хернија (K40.0-K40.9)

1	7407	Појас за спуштен стомак и препонска кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	12	12	10%			1.424,00	Сериски	Ингинална хернија(K40.0-K40.9)
1	7408	Суспензориум	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	12	12	10%			667,00	Сериски	Хернии(K40-K46)
1	7409	Појас со пружина за еднострана препонска кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	12	12	10%			2.002,00	Сериски	Хернии(K40-K46)
1	7410	Појас со пружина за двострана препонска кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	12	12	10%			4.004,00	Сериски	Ингинална хернија(K40.0-K40.9)
1	7411	Појас со пружина за еднострана или двострана кесна кила	Член 41	Хирург	12	12	12	12	12	12	12	10%			4.200,00	Сериски	Ингинална хернија(K40.0-K40.9)
1																	
1	7501	Вештачка дојка (силиконска)	Член 41	Хирург	24	24	24	24	24	24	24	10%			3.070,00	Сериски	Z90.1-Стекиат недостиг на дојка, Q83.0-Конгенитално отсуство на дојката со отсутна брадавица C 50 Малигна неоплазма на дојка
1																	
ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ																	
1	81015	Појас за фиксирање на дводелен систем за уростом	Член 43	Избран лекар	6	6	6	6	6	6	6	He			400,00	Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	85200	Кеси за дводелен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	1	He	30			Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	85100	Кеси за едноделен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	1	He	60			Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	84200	Кеси за дводелен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	1	He	30			Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	84100	Кеси за едноделен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	1	He	60			Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори

1	84101	Кеси за едноделен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He	60	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостом, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	83200	Кеси за дводелен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He	30	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостом, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	83100	Кеси за едноделен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He	60	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостом, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	83101	Кеси за едноделен	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He	60	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостом, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	81025	Појас за фиксирање на дводелен систем за колоостома и илеостома	Член 43	Избран лекар	6	6	6	6	6	6	He		Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	91000	Плочки за дводелен систем									He	10	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостом, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	81014	Паста за нивелирање на подлогата 60 гр	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He		Сериски	Z93.2-Состојба со илеостом, Z93.3-Состојба со колоостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
	81024	Паста за нивелирање на подлогата 30 гр	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He		Сериски	
1	81031	Ендотрахеална канила - метална	Член 43	Избран лекар	12	12	12	12	12	12	10%	2.321,00	Сериски	Z93.0-Состојба со трахеостома
1	81033	Ендотрахеална канила - гума	Член 43	Избран лекар	6	6	6	6	6	6	10%	19,00	Сериски	Z93.0-Состојба со трахеостома
1	8104	Постојан катетер	Член 43	Избран лекар	3	3	3	3	3	3	He	423,00	Сериски	Z93.0-Состојба со трахеостома
1	8105	Нелатон катетер	Член 43	Избран лекар	1	1	1	1	1	1	He	36,00	Сериски	R32-Неозначена уринарна инконтиненција, N39.4-Друга означена уринарна инконтиненција, Невромукулна дисфункција на мочен меур неklasифицирана на друго место (N31.0-N31.9)

1	8106	Распрскувач и инхалатор	Член 43	Избран лекар	3	3	3	3	10%	Не	3.114,00	Сериски	Обичен и мукопулентен хроничен бронхит(J41.0-J41.9), Неозначен хроничен бронхит(J42), Емфизем(J43.0-J43.9), Друга хронична обструктивна пулмонална болест(J44), Астма(J45.0-J45.9), Бронхиектазија(J47), Белодробни болести предизвикани од надворешни агенси(J60-J70)
1	8107	Гумено црево за вештачка исхрана	Член 43	Избран лекар	3	3	3	3	10%			Сериски	Езофагит(K20), Други болести на езофагусот(K22.0-K22.9), Малигни неоплазми на орофаринкс(C10.0-C10.9), Малигна неоплазма на тонзила(C09.0-C09.9), Малигна неоплазма на други и недоволно дефинирани локализации на усната, усната празнина и фаринксот(C14.0-C14.8), Малигна неоплазма на езофагус(C15.0-C15.9)
1	8210	Анатомски обликувани влошки за лесен и вливлива моќ од минимум 800 мл	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	10%		108	Сериски	Уринарна или фекална инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиеломела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантилна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 парализија и тетраплегија K32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која неможе хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или неможе да седи и се движи со помош на инвалидска количка)

1	8211	Анатомски обликувани влошки за тешка и мешана инконтиненција со вливива моќ од минимум 2300 мл	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	1	10%	60*	20,00	Сериски	Уринарна или феќесна инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиелоцела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 паралепгија и тетраплегија R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка)
1	8212	Анатомски машки влошки за уринарна инконтиненција со вливива моќ од минимум 600 мл	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	1	10%	84	31,00	Сериски	Уринарна или феќесна инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиелоцела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 паралепгија и тетраплегија R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка)

1	8213	Високоперформантни анатомски пелени за лица до 40 кг или обем на колкови до 60cm, за тешка инконтиненција (уринарна и фецесна), со вливлива моќ до минимум 1300 мл	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	1	1	10%	96	14,00	Сериски	Уринарна или фецесна инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиелоцела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантилна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 паралигија и тетраплегија R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка)
1	82141	Високоперформантни анатомски ноќни пелени за инконтиненција (уринарна и фецесна), за лица над 40кг	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност или избраниот лекар по препорака на лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	1	1	10%	30* или 90	28,00	Сериски	Уринарна или фецесна инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиелоцела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантилна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 паралигија и тетраплегија R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка)
1	82142	Со средна стандардна големина за обем на колкови 70-110cm и со вливлива моќ од минимум 2000мл	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	1	1	10%			Сериски	Уринарна или фецесна инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиелоцела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантилна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 паралигија и тетраплегија R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка)
1	82143	Со голема стандардна големина за обем на колкови 100-150 cm и со вливлива моќ од	Член 43	Лекар специјалист од соодветната дејност	1	1	1	1	1	1	10%			Сериски	Уринарна или фецесна инконтиненција како последица на: Q 05 спина бифида Q 01 менингомиелоцела F 00 - F 09 F 20 - F 29 F 72 i F 73 G 35 мултипла склероза G 80 инфантилна церебрална парализа G 81 хемиплегија G 82 паралигија и тетраплегија R32-Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	31026	Торус 16/2											1.491,00		
2	31027	Торус 20/2											1.624,00		
2	31028	Торус 2/4											1.090,00		
2	31029	Торус 4/4											1.108,00		
2	31030	Торус 6/4											1.126,00		
2	31031	Торус 8/4											1.242,00		
2	31032	Торус 10/4											1.153,00		
2	31033	Торус 13/4											1.295,00		
2	31034	Торус 16/4											1.642,00		
2	31035	Торус 20/4											1.713,00		
2	31036	над 20/4											1.936,00		
2	31037	Торус 2/6											1.793,00		
2	31038	Торус 4/6											1.793,00		
2	31039	Торус 6/6											1.793,00		
2	31040	Торус 8/6											1.793,00		
2	31041	Торус 10/6											1.793,00		
2	31042	Торус 13/6											1.793,00		
2	31043	Торус 16/6											1.793,00		
2	31044	Торус 20/6											1.793,00		
Очни призма со бифокални стакла															Сериски
2	31045	до 2 Д											2.238,00		
2	31046	од 2 до 4 Д											2.381,00		
2	31047	од 4 до 6 Д											2.826,00		
2	31048	од 6 до 8 Д											3.448,00		
2	31049	Торус 2/4											2.870,00		
2	31050	Торус 4/4											3.431,00		
2	31051	Торус 6/4											3.804,00		
2	31052	Торус 8/4											3.626,00		
2	5101	ОЧНИ ПРОТЕЗИ													Q11 Анофталмус
2	5102	Очна протеза - полна	Член 49	Офталмолог	12	24	36	36	10%				11.034,00	Индивидуално	
2	5103	Очна протеза - лушпеста	Член 49	Офталмолог	12	24	36	36	10%				11.034,00	Индивидуално	
2	5104	Очна протеза - орбитална	Член 49	Офталмолог	12	24	36	36	10%				37.373,00	Индивидуално	
СЛУШНИ ПОМАГАЛА															
3	1101	Целен слушен апарат	Член 57	Специјализиран нос и грло	24	36	60	60	Не				Сериски	Н90-Н91 Кондуктивно и сензорнерално губење на слухот и Друго губење на слухот	

3	1102	Слушен апарат вграден во очила	Член 57	Спец.за уво нос и грло	24	36	60	60	Не					Сериски	Н90-Н91 Кондуктивно и сензоневрално губење на слухот и Друго губење на слухот
		Задрушен слушен апарат	Член 57	Спец.за уво нос и грло	24	36	60	60	Не					Сериски	Н90-Н91 Кондуктивно и сензоневрално губење на слухот и Друго губење на слухот
3	110301	за оштетување на слухот од 40 до 60 децибели										5.980,00			
3	110302	за оштетување на слухот од 60 до 80 децибели										7.964,00			
3	110303	за оштетување на слухот од 80 до 120 децибели										10.660,00			
		Канален слушен апарат	Член 57	Спец.за уво нос и грло	24	36			Не					Сериски	Н90-Н91 Кондуктивно и сензоневрално губење на слухот и Друго губење на слухот
3	110401	за оштетување на слухот од 40 до 60 децибели										6.193,00			
3	110402	за оштетување на слухот од 60 до 80 децибели										9.494,00			

3	1105	Батерии	Член 55	Избран лекар	1	1	1	1	1	10%		30	60,00	Сериски	H90-H91 Кондуктивно и сензонеурално губење на слухот и Друго губење на слухот
3	1106	Прилучок	Член 55	Избран лекар	1	1	1	1	1	10%			4.000,00	Сериски	H90-H91 Кондуктивно и сензонеурално губење на слухот и Друго губење на слухот
			Помагала за одржување на гласен говор												
4	1101	Апарат за овозможување на гласен говор	Член 58	Клиника за уво нос и грло	Трајно					10%			29.295,00	Сериски со подесување	S32 Малигна неоплазма на ларинкс S11.0 Отворена рана што го зафаќа ларинксот и трахеата
			ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА												
5	110111	Тотална акрилатна горна протеза	Член 60	Протетичар	60	60	60	60	60	10%				Индивидуално	K00.0 Анодонција, Хиподонција и Олигодонција
5	110121	Тотална акрилатна долна протеза	Член 60	Протетичар	60	60	60	60	60	10%				Индивидуално	K00.0 Анодонција, Хиподонција и Олигодонција
5	110123	Парцијална акрилатна горна протеза	Член 60	Протетичар	60	60	60	60	60	10%				Индивидуално	K00.0 Анодонција, Хиподонција и Олигодонција
5	110124	Парцијална акрилатна долна протеза	Член 60	Протетичар	60	60	60	60	60	10%				Индивидуално	K00.0 Анодонција, Хиподонција и Олигодонција
5	11051	Едноделнолеана фасцирана круничка	Член 60	Протетичар	60	60	60	60	60	Не				Индивидуално	K08.1 Губење на заби поради несреќа; S02.5 Фрактура на заб
5	110211	Активен апарат	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба					Не				Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии

5	110211	Активен апарат горен	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба				Не			Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии
5	110212	Активен апарат долен	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба				Не			Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии
5	110213	Пасивен подвижен апарат моноблок	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба				Не			Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии
5	110214	Пасивен ортодонски апарат пропулзор	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба				Не			Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии
5	110215	Функционален апарат по Франкел, Балтерс, Груде	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба				Не			Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии
5	110216	Брадодржалка со капа	Член 60	Ортодонт	по утврдена потреба				Не			Индивидуално	K07 Дентофацијални аномалии
5	1103	Оптуратори	Член 60	Ортодонт	60	60	60	60	10%			Индивидуално	Q 35 Расцепено неште Q 37 Расцепено неште со распелена усна C05 Малтна неоплазма на неште
5	1104	Шини за имобилизација	Член 60	Максилофациј ална хирургија	60	60	60	60	10%			Индивидуално и Сериски со подесување	S02.4 Фрактура на лицевите и на максиларните коски S02.6 Фрактура на мандибула

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

ШИФРАРНИК НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
		ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА
		ПРОТЕЗИ ЗА НОЗЕ
		НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ
1	1101	Надколена дрвена протеза со дрвено лежиште
1	1102	Надколена комбинирана протеза (дрво,метал,кожа)
1	1103	Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колк со кожно лежиште
1	1104	Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колено
1	1105	Надколена скелетна протеза за дезартикулација на колк со пластично лежиште
1	1106	Надколена скелетна протеза со пластично лежиште
1	1107	Надколенична скелетна протеза за дезартикулација на колено
1	1108	Надколенична скелетна геријатриска протеза со дрвено лежиште
1	1109	Надколенична скелетна геријатриска протеза со пластично лежиште
1	1110	Надколена протеза со две стопала (кај скратување)
1	1111	Надколенич имедијантно лежиште за протеза
		ПОДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ
1	1201	Комбинирана подколена протеза /дрво,метал,кожа/
1	1202	Дрвена подколена протеза
1	1203	Пластична подколена протеза
1	1204	Шопортова подколена протеза
1	1205	Подколена скелетна протеза со пластично лежиште
1	1206	Подколена скелетна протеза со дрвено лежиште
1	1207	Подколенич имедијантно лежиште за протеза
		ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ
1	1301	Слободен коленски зглоб
1	1302	Коленски зглоб со кочница
1	1303	Самокочечки коленски зглоб
1	1304	Геријатриски коленски зглоб
1	1305	Зглоб за дезиркулација на колено
1	1306	Надворешен потпорен коленски зглоб
1	1307	Зглоб за дезартикулација на колк за скелетна протеза
1	1308	Зглоб за колк (трохантер)
1	1309	Скочен зглоб за стопало тип Грајзингер
1	1310	Скочен зглоб за стопало тип Нормгеленк
1	1311	Скочен зглоб за стопало Сач
1	1312	Скочен зглоб за дрвено стопало

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	1313	Механички скочен зглоб
		СТОПАЛА
1	1401	Стопало тип Грајзингер гумено
1	1402	Стопало тип Нормгеленк гумено
1	1403	Стопало тип Сач гумено
1	1404	Филц-дрво стопало
		СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА
1	1501	Вакуум суспензија
1	1502	Кожна суспензија
1	1503	Козметска облога
1	1504	Бутен мидер
1	1505	Навлака за чунка
		ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ
1	1601	Надлакатна работна пластична протеза
1	1602	Надлакатна естетска пластична протеза
1	1603	Подлакатна работна пластична протеза
1	1604	Подлакатна естетска пластична протеза
1	1605	Подлакатна кожна протеза
1	1606	Миоелектронска протеза
		ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ
1	1701	Зглоб за дезартикулација на рамо
1	1702	Функционален лакатен зглоб
1	1703	Рачен зглоб
1	1704	Скелет за рачна протеза
		ШАКИ
1	1801	Филцана шака
1	1802	Гумена шака
1	1803	Механичка функционална шака
1	1804	Естетска ракавица
		СУСПЕНЗИИ
1	1901	Кожна суспензија
1	1902	Вакум суспензија
		ОРТОПЕДСКИ СРЕДСТВА - ОРТОЗИ
		НАДКОЛЕНИ ОРТОЗИ
1	2101	Надколен апарат со слободен или закочен зглоб во колено со узенгија вградена во чевел
1	2102	Надколен апарат со слободен или закочен коленски зглоб со метална сандала
1	2103	Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со узенгија вградена во чевел
1	2104	Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со метална сандала

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	2105	Надколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб
		ПОДКОЛЕНИ ОРТОЗИ
1	2301	Подколен потпорен апарат за растеретување на подколеница
1	2302	Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (перенеус)
1	2303	Подколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли
1	2304	Подколен апарат со скочен зглоб и метална сандала
1	2305	Подколен апарат од челична жица за ограничување на плантарна флексија
	2306	Подколен кожен апарат за корекција на плантарна флексија
	2,4	ОРТОЗИ ЗА ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
1	2401	Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен зглоб /Редерсман/
1	2402	Пасивна надлакатна ортоза од пластична маса
2	2403	Пасивна подлакатна ортоза од пластична маса
1	2404	Радиалис апарат
		ОРТОЗИ ЗА РБЕТЕН СТОЛБ
	2501	Шанцова кравата едноделна
	2502	Шанцова кравата дводелна
1	2503	Милвоки мидер
1	2504	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ
1	2505	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО
1	2506	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО
1	2507	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен француски тип
1	2508	Корсет за кифоза метален
1	2509	Еластичен корсет за кифоза
1	2510	Корсет платнен лумбален со фишбајни
1	2511	Корсет платнен лумбален со метални шини
1	2512	Минерва корсет
		КОРЕКТИВНИ ОРТОЗИ
1	2601	Корективен апарат за исчашени колкови по Хилгерајнер со механизам за подесување на абдукција адукција
1	2602	Корективен апарат за корекција на стопало Денис-Браун
1	2603	Корективно помагало (ремен) за исчашени колкови по Павлик
1	2604	Корективни гакички за корекција на абдукција на колковите по Вејкерд
1	2605	Аталанта апарат за исчашени колкови за одење

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	2606	Твистеров апарат за корекција на абдукција и адукција на долните екстремитети
1	2607	Надколен корективен апарат со метална сандала за корекција на варус или валгус на колено
1	2608	Корективен апарат за корекција на скочен зглоб /Редерсман/
1	2609	Надколена корективна лонгета за корекција на контрактури во колено и скочен зглоб
1	2610	Подколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стопало
1	2612	Корективен апарат за корекција на пектус каренатус
		ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ
1	3101	Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат- стандард
1	3102	Инвалидска собна количка - стандард
	3103	Теренска инвалидска количка на рачен погон
1	3104	Тоалетна инвалидска количка - стандард
1	3105	Детска инвалидска количка - стандард
1	3106	Инвалидска количка за церебрална парализа -стандард
1	3107	Електро-моторна инвалидска количка
		ДОДАТОЦИ НА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ
1	3201	Адаптација на количка за ВЦ
1	3202	Ремен за фиксација на градите
1	3203	Ремен за фиксација на нозете
1	3204	Ремен за фиксација на глава
1	3205	Потпирач со прекршување
1	3206	Масичка
1	3207	Потпирач за глава
1	3208	Тапацирано седиште (перниче)
1	3209	Потпирач за листот на нозете
1	3210	Папучи за штелување
1	3211	Тврдо седиште
1	3212	Тврд наслон
1	3213	Клин помеѓу нозете
1	3214	Анти декубитус перниче полнето со воздух или гел
1	3215	Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил
		4 ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ
1	4101	Детски корективни чевли за корекција на стопало пес еквинус и вароадуктус со зглобови во пета и метатарзален дел со пружина
1	4102	Детски корективни ортопедски чевли
1	4103	Чевли кај скратување на екстремитети од 1-3 см.
1	4104	Чевли кај скратување на екстремитети од 3-6 см.

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	4105	Чевли кај скратување на екстремитети од 6-10 см.
1	4106	Чевли кај скратување на екстремитети над 10 см.
1	4107	Чевли со вградена узенгија за едно стопало
1	4108	Чевли со вградена узенгија за две стопала
1	4109	Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети
1	4110	Чевли со медијално или латерално повишување
1	4111	Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата
1	4112	Чевли отворен фудбалски тип за протези
		ОРТОПЕДСКИ ВЛОШКИ
1	5101	Кожни влошки со гумено супинационо перниче
1	5102	Кожни влошки со гумено супинационо и метатарзално перниче
1	5103	Кожни влошки тапацирани со отвор на пета
1	5104	Кожни влошки со латерално или медијално повишување
1	5105	Влошки со плута за скратување до 2 см
		ЕЛАСТИЧНИ ЧОРАПИ
1	6101	Еластични чорапи
1		ПОМОШНИ ПОМАГАЛА (БАНДАЖЕРСКИ СРЕДСТВА)
1		Бастуни
1	7101	Троножен бастун
1	7102	Четвороножен бастун
1		Патерици
1	7201	Дрвена патерица подпазувна со подесување на висината
1	7202	Метална патерица подпазувна со подесување на висината
1	7203	Метална патерица подлактна со подесување на висината
1		Дубаци и одалки
1	7301	Дубак со масичка 4 тркала
1	7302	Одалка со ракофат без тркала
1	7303	Одалка со ракофат со 2 тркала
1	7304	Одалка со ракофат со 4 тркала
1	7305	Одалка со подлакатна подпора со 2 тркала
1	7306	Одалка со подлакатна подпора со 4 тркала
1		Појаси и утеги
1	7401	Појас за спуштен стомак
1	7402	Појас за трудници со млигава стомачна мускулатура
1	7403	Појас за пупчана кила
1	7404	Појас за еднострана препонска кила
1	7405	Појас за двострана препонска кила
1	7406	Појас за еднострана или двострана кесна кила со суспензориум

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	7407	Појас за спуштен стомак и препонска кила
1	7408	Суспензориум
1	7409	Појас со пружина за еднострана препонска кила
1	7410	Појас со пружина за двострана препонска кила
1	7411	Појас со пружина за еднострана или двострана кесна кила
1		Вештачка дојка
1	7501	Вештачка дојка (силиконска)
1		ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ
1	81015	Појас за фиксирање на дводелен систем за уростома
1	85200	Кеси за дводелен систем за уростома
1	85100	Кеси за едноделен систем за уростома
1	84200	Кеси за дводелен систем за илеостома
1	84100	Кеси за едноделен систем за илеостома
1	84101	Кеси за едноделен систем за илеостома педијатриски
1	83200	Кеси за дводелен систем за килостома
1	83100	Кеси за едноделен систем за колостома
1	83101	Кеси за едноделен систем за колостома педијатриски
1	81025	Појас за фиксирање на дводелен систем за колостома и илеостома
1	91000	Плочки за дводелен систем
1	81014	Паста за нивелирање на подлогата 60 гр
	81024	Паста за нивелирање на подлогата 30 гр
1	81031	Ендотрахеална канила - метална
1	81033	Ендотрахеална канила - гумена
1	8104	Постојан катетар
1	8105	Нелатон катетер
1	8106	Распрскувач и инхалатор
1	8107	Гумено црево за вештачка исхрана
1	8210	Анатомски обликувани влошки за лесен и среден степен на инконтиненција со вливлива моќ од минимум 800 мл
1	8211	Анатомски обликувани влошки за тешка и мешана инконтиненција со вливлива моќ од минимум 2300 мл
1	8212	Анатомски машки влошки за уринарна инконтиненција со вливлива моќ од минимум 600 мл
1	8213	Високоперформантни анатомски пелени за лица до 40 кг или обем на колкови до 60цм, за тешка инконтиненција (уринарна и фецисна), со вливлива моќ до минимум 1300 мл
1		Високоперформантни анатомски ноќни пелени за инконтиненција (уринарна и фецесна), за лица над 40кг
1	82141	Со мала стандардна големина за обем на колкови 50-80цм и со вливлива моќ од минимум 1700 мл

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
1	82142	Со средна стандардна големина за обем на колкови 70-110цм и со впивлива моќ од минимум 2000мл
1	82143	Со голема стандардна големина за обем на колкови 100-150 цм и со впивлива моќ од минимум 2300 мл
1	8108	Урин кеса со испуст од 2 литри
1	8109	Уринарен кондом
		ОЧНИ ПОМАГАЛА
		ОЧИЛА
2		Очила со монофокални стакала
2	110101	до 2 Д
2	110102	од 2 до 4 Д
2	110103	од 4 до 6 Д
2	110104	од 6 до 8 Д
2	110105	од 8 до 10 Д
2	110106	од 10 до 13 Д
2	110107	од 13 до 16 Д
2	110108	од 16 до 20 Д
2	110109	над 20 Д
2	110110	Торус 2/2
2	110111	Торус 4/2
2	110112	Торус 6/2
2	110113	Торус 8/2
2	110114	Торус 10/2
2	110115	Торус 13/2
2	110116	Торус 16/2
2	110117	Торус 20/2
2	110118	Торус 2/4
2	110119	Торус 4/4
2	110120	Торус 6/4
2	110121	Торус 8/4
2	110122	Торус 10/4
2	110123	Торус 13/4
2	110124	Торус 16/4
2	110125	Торус 20/4
2	110126	над 20/4
2	110127	Торус 2/6
2	110128	Торус 4/6
2	110129	Торус 6/6
2	110130	Торус 8/6
2	110131	Торус 10/6
2	110132	Торус 13/6
2	110133	Торус 16/6

Вид	Шифра	Назив на помагамото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
2	110134	Торус 20/6
2		Очила со бифокални стакла
2	110201	до 2 Д
2	110202	од 2 до 4 Д
2	110203	од 4 до 6 Д
2	110204	од 6 до 8 Д
2	110205	Торус 2/4
2	110206	Торус 4/4
2	110207	Торус 6/4
2	110208	Торус 8/4
2	1103	Очила со специјален систем на стакла (телекопски)
2	1104	Очила со млечни стакла
2		Очила со темни монофокални стакла
2	11051	до 2 Д
2	11052	од 2 до 4 Д
2	11053	од 4 до 6 Д
2	11054	од 6 до 8 Д
2	11055	од 8 до 10 Д
2	11056	од 10 до 13 Д
2	11057	од 13 до 16 Д
2	11058	од 16 до 20 Д
2	11059	над 20 Д
2	11060	Торус 2/2
2	11061	Торус 4/2
2	11062	Торус 6/2
2	11063	Торус 8/2
2	11064	Торус 10/2
2	11065	Торус 13/2
2	11066	Торус 16/2
2	11067	Торус 20/2
2	11068	Торус 2/4
2	11069	Торус 4/4
2	11070	Торус 6/4
2	11071	Торус 8/4
2	11072	Торус 10/4
2	11073	Торус 13/4
2	11074	Торус 16/4
2	11075	Торус 20/4
2	11076	над 20/4
2	11077	Торус 2/6
2	11078	Торус 4/6
2	11079	Торус 6/6

Вид	Шифра	Назив на помагајот, материјал, резервни делови, потрошен материјал
2	11080	Торус 8/6
2	11081	Торус 10/6
2	11082	Торус 13/6
2	11083	Торус 16/6
2	11084	Торус 20/6
2		Очила со темни бифокални стакла
2	11085	до 2 Д
2	11086	од 2 до 4 Д
2	11087	од 4 до 6 Д
2	11088	од 6 до 8 Д
2	11089	Торус 2/4
2	11090	Торус 4/4
2	11091	Торус 6/4
2	11092	Торус 8/4
2		КОНТАКТНИ ЛЕЌИ
2		Контактни леќи - тврди
2	210101	од 0,00 до 6,0
2	210102	од 6,12 до 12,00
2	210103	од 12,25 до 20,00
2	210104	преку 20,00
		Контактни леќи - полутврди силиконски
2	210111	од 0,00 до 6,00
2	210112	од 6,12 до 12,00
2	210113	од 12,25 до 20,00
2	210114	преку 20,00
2		Контактни леќи - меки за еднодневна употреба
2	210121	од 0,00 до 6,00
2	210122	од 6,12 до 12,00
2	210123	преку 12,00
2		Контактни леќи - меки за повеќедневна употреба
2	210131	од 0,00 до 6,00
2	210132	од 6,12 до 12,00
2	210133	преку 12,00
2		ОЧНИ ПРИЗМИ
2	3101	Очни призми
2		Очни призми со монофокални стакла
2	31011	до 2 Д
2	31012	од 2 до 4 Д
2	31013	од 4 до 6 Д
2	31014	од 6 до 8 Д
2	31015	од 8 до 10 Д
2	31016	од 10 до 13 Д

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
2	31017	од 13 до 16 Д
2	31018	од 16 до 20 Д
2	31019	над 20 Д
2	31020	Торус 2/2
2	31021	Торус 4/2
2	31022	Торус 6/2
2	31023	Торус 8/2
2	31024	Торус 10/2
2	31025	Торус 13/2
2	31026	Торус 16/2
2	31027	Торус 20/2
2	31028	Торус 2/4
2	31029	Торус 4/4
2	31030	Торус 6/4
2	31031	Торус 8/4
2	31032	Торус 10/4
2	31033	Торус 13/4
2	31034	Торус 16/4
2	31035	Торус 20/4
2	31036	над 20/4
2	31037	Торус 2/6
2	31038	Торус 4/6
2	31039	Торус 6/6
2	31040	Торус 8/6
2	31041	Торус 10/6
2	31042	Торус 13/6
2	31043	Торус 16/6
2	31044	Торус 20/6
		Очни призми со бифокални стакла
2	31045	до 2 Д
2	31046	од 2 до 4 Д
2	31047	од 4 до 6 Д
2	31048	од 6 до 8 Д
2	31049	Торус 2/4
2	31050	Торус 4/4
2	31051	Торус 6/4
2	31052	Торус 8/4
2	5101	ОЧНИ ПРОТЕЗИ
2	5102	Очна протеза - полна
2	5103	Очна протеза - лушеста
2	5104	Очна протеза - орбитална
	В	СЛУШНИ ПОМАГАЛА

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал,резервни делови, потрошен материјал
3	1101	Цепен слушен апарат
3	1102	Слушен апарат вграден во очила
		Задушен слушен апарат
3	110301	за оштетување на слухот од 40 до 60 децибели
3	110302	за оштетување на слухот од 60 до 80 децибели
3	110303	за оштетување на слухот од 80 до 120 децибели
		Канален слушен апарат
3	110401	за оштетување на слухот од 40 до 60 децибели
3	110402	за оштетување на слухот од 60 до 80 децибели
3	1105	Батерии
3	1106	Приклучок
		Помагала за одржување на гласен говор
4	1101	Апарат за овозможување на гласен говор
		ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА
5	110111	Тотална акрилатна горна протеза
5	110121	Тотална акрилатна долна протеза
5	110123	Парцијална акрилатна горна протеза
5	110124	Парцијална акрилатна долна протеза
5	11051	Едноделнолеана фасетирана круничка
5	110211	Активен апарат горен
5	110212	Активен апарат долен
5	110213	Пасивен подвижен апарат моноблок
5	110214	Пасивен ортодонски апарат пропулзор
5	110215	Функционален апарат по Франкел, Балтерс,Груде
5	110216	Брадодржалка со капа
5	1103	Оптуратори
5	1104	Шини за имобилизација

Бр. _____
 _____ 2011 година
 Скопје

Управен одбор
 Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

СПИСОК ЗА ПОПРАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

ШИФРА	ПОПРАВКИ НА ПРОТЕЗИ ЗА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
	Лежишта
9001	Промена на пластично лежиште на протеза за дезартикулација на колк
9002	Промена на лежиште на дрвена натколена протеза
9003	Промена на пластично лежиште на натколена протеза со мек внатрешен дел
9004	Промена на пластично лежиште на протеза за дезартикулација на колено
9005	Промена на пластично лежиште на потколена пластична протеза (егзоскелетна)
9006	Промена на пластично лежиште на потколена пластична протеза (ендоскелетна)
9007	Промена на лежиште на Шопартова протеза
9008	Промена на лежиште на надколена протеза со две стопала-ортопротеза(кај скратувања)
	Стопала
9009	Промена на САЦХ стопало
9010	Промена на геријатријско стопало
9011	Промена на стопало со подвижен скочен зглоб
9012	Промена на стопало дрво- филц
	Зглобови
9013	Дрвен коленски зглоб
9014	Дрвен коленски зглоб со кочница
9015	Едноосовинско колено челично
9016	Геријатриско колено
9017	Самокочечко колено челично
9018	Повеќеосовинско колено челично
9019	Колено за дезартикулација челично
9020	Детски коленски зглоб
9021	Зглоб за дезартикулација на колк
9022	Детски зглоб за дезартикулација на колк
9023	Скочен зглоб за стопало
	Суспензии,козметски навлаки
9024	Козметичка навлака (облога) за потколена протеза
9025	Козметичка навлака (облога) за натколена протеза
9026	Козметичка чорапа за потколена протеза
9027	Козметичка чорапа за натколена протеза
9028	Вакуум вентил
9029	Кожна суспензија(појас) за протеза
9030	Зглоб на колк(трохантер)
	ПОПРАВКИ НА ПРОТЕЗИ ЗА ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
	Лежишта
9031	Промена на пластично лежиште на надлакатна протеза
9032	Промена на пластично лежиште на подлакатна протеза
9033	Промена на пластично лежиште на надлакатна миоелектронска протеза
9034	Промена на пластично лежиште на подлакатна миоелектронска протеза

	Шаки
9035	Промена на шака гумена
9036	Промена на шака филцана
9037	Промена на шака механичка
9038	Промена на шака миоелектронска
9039	Промена на шака миоелектронска детска
	Зглобови
9040	Промена на лакатен зглоб
9041	Промена на рачен зглоб за механичка протеза
9042	Промена на рачен зглоб за миоелектронска протеза
9043	Промена на ротор за миоелектронска протеза Мsотрониц
	Суспензии, козметски навлаки
9044	Естетска ракавица
9045	Естетска ракавица дечја
9046	Суспензија на подлакатна протеза
9047	Суспензија на надлакатна протеза
9048	Козметска навлака
	РАЗНИ ПОПРАВКИ НА МИОЕЛЕКТРОНСКА ПРОТЕЗА СЕКОЈ СОСТАВЕН ДЕЛ (ПОКРАЈ ЛЕЖИШТЕТО, ЗГЛОБОВИТЕ, ШАКАТА) МОЖЕ ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА ПОПРАВКА ОДНОСНО ЗАМЕНА
9049	Батерија за миоелектронска протеза
9050	Електроди за миоелектронска протеза
9051	Кабел за електроди за миоелектронска протеза
9052	Кабел за батерија на миоелектронска протеза
9053	Промена на прекинувач трансдјусер (Линеар трандуцер)
9054	Промена на повлекувачки прекинувач на миоелектронска протеза
9055	Промена на притисен прекинувач на миоелектронска протеза
	ПОПРАВКИ НА ОРТОЗИ
9101	Промена на зглоб за колк
9102	Промена на зглоб за колено
9103	Промена на скочен зглоб
9104	Промена на шина
9105	Промена на узенгија
9106	Промена на рајфна (попречна, седечка)
9107	Бандажирање на ортоза
9108	Промена на каиши
	ПОПРАВКИ НА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА
9201	Промена на надворешна гума задна
9202	Промена на надворешна гума мала предна
9203	Промена на внатрешна гума задна
9204	Промена на внатрешна гума мала предна
9205	Промена на тркало задно комплет
9206	Промена на тркало предно комплет
9207	Промена на кочница
9208	Промена на седиште
9209	Промена на наслон за грб
	ПОПРАВКА НА ЕЛЕКТРОМОТОРНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКИ
9210	Замена на гума-внатрешни мали
9211	Замена на гума-надворешни мали
9212	Замена на гума-внатрешни големи
9213	Замена на гума-надворешни големи

9214	Поправка на електро мотор
9215	Поправка на исправувач
9216	Замена на акумулатор
9217	Замена на клеми за акумулатор
9218	Замена на пластични браници
9219	Замена на електро мотор
9220	Бандажа на наслон и седиште
9221	Замена на тркало големо
9222	Замена на тркало мало
ПОПРАВКА НА СЛУШНИ ПОМАГАЛА	
9301	Звучник за слушен апарат
9302	Микрофон единечен
9303	Микрофон дуплекс
9304	Потенциометар волумен контрола
9305	Прекинувач (М-Т-О или дигитален
9306	Кукиште за задушно апаратче
9307	Кукиште за канално апаратче
9308	Амплифаер за 40-60 ДБ
9309	Амплифаер за 60-80 ДБ
9310	Амплифаер над 80 ДБ
9311	Рогче
9312	Вратичка
9313	Филтер на канален апарат
9314	Антиена на канален апарат
9315	Чистење од корозија со промена на мали делови
9316	Чистење од церумен и сушење од влага
9317	Промена на цевче на индивидуална олива
9318	Индивидуална тврда влошка - олива
9319	Индивидуална силиконска влошка - олива
9320	Лепење на тврда индивидуална олива
9321	Промена на вентинг

Бр. _____
 _____ 2011 година
 Скопје

Управен одбор
 Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

Образец : ПОЧП

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

П О Т В Р Д А **ЗА ПОТРЕБА ОД ОЧНИ ПОМАГАЛА**

На осигуреното лице

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број


со дијагноза

Шифра

утврдена е потреба од

Шифра на помагалото

Назив на помагалото



Ознака	sphaer	Ci	Axtis	Prism bas's
Далечина				
Средна дол.				
Близина				
Форма на стакла				
Број и вид на стаклото				
Одалеченост на стаклото од рожницата				
Расојание на зеницата				

Место и дата

20__ год.

МП

Факсимил и потпис на лекарот

ЗАВЕРКА НА ПОТВРДАТА

Осигуреното лице има право на помагајот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Шифра на помагајот

Назив на помагајот

Осигуреното лице учествува со лични средства во цената на помагајот

Партиципација

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Матичен број

Име и презиме на лицето кое врши заверка на помагајот

Во _____ 20__ година

МП

Потпис на овластениот работник

ИЗДАВАЊЕ НА ПОМАГАЈОТ

Произведувачот на помагајот

Дата на нарачка _____

Дата на превземање на помагајот _____

Наплатено учество _____

Вкупно за фактурирање _____

МП

Потпис на овластениот работник

Потпис на лице кое го подига помагајот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Матичен број

Име и презиме на корисникот на помагајот или на
лице во името на лицето корисник (од лична карта)Бр. _____ 2011
СкопјеУПРАВЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Ирфан Хоџа

ДИРЕКТОР

М-р Маја Парнаријева - Змејкова

ДИРЕКТОР

м-р Виолета Петровска

Образец: ПТГ

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

ПОТВРДА
ЗА ПОТРЕБА ОД ПОМАГАЛО ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР

На осигуреното лице

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

со дијагноза

Шифра

утврдена е потреба од

Шифра на помагалото

Назив на помагалото

20__ год.

Место и дата

MII

Факсимил и потпис на лекарот

Бр.

2011

Скопје

УПРАВЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Ирфан Хоџа

ДИРЕКТОР

м-р Маја Парнарџиева - Змејкова

ВД ДИРЕКТОР

м-р Виолета Петровска

Образец: СЛП

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

**ПОТВРДА
ЗА ПОТРЕБА ОД СЛУШНО ПОМАГАЛО**

На осигуреното лице

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

- -

Број на здравствена легитимација

- - - - -

Единствен матичен број

со дијагноза

- - - - -

Шифра

утврдена е потреба од

- - - - -

Шифра на помагалото

Назив на помагалото

Место и дата

20__ год.

МП

Факсимил и потпис на лекарот

Бр.

2011

Скопје

УПРАВЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Ирфан Хоџа

ДИРЕКТОР

м-р Маја Парнариџева - Змејкова

ВД ДИРЕКТОР

м-р Виолета Петровска

Образец: ПОП

Назив на здравствена установа

Работна единица - Отделение

Број на лекарски дневник

ПОТВРДА ЗА ПОТРЕБА ОД ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

На осигуреното лице

Име, татково име и презиме на осигуреното лице

Адреса

Broj na zdravstvena legitimacija

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

Единствен матичен број

со дијагноза

Шифра

утврдена е потреба од

Шифра на помагалото

Назив на помагалото

20 год.

Место и датум

MII

Факсимил и потпис на лекарот

Бр.

2011

Скопје

УПРАВЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Ирфан Хоџа

ДИРЕКТОР

м-р Маја Парнарџиева - Змејкова

ВД ДИРЕКТОР

м-р Виолета Петровска

ПФП

ПОТВРДА ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ бр. _____**на ортопедско помагало со потврда број _____ од датум _____**

За _____ Со ЕМБГ _____
Со лична карта број _____ издадена од МВР _____,
Со место на живеење на ул. _____,
Со домашен телефон: _____

Врз основа на член 8 од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала, лекарската комисија на Фондот прави Проверка на функционалноста на помагалото во рок од 15 дена од испораката на истото.

Со издадената потврда членовите на лекарската комисија се согласни дека :

- испорачаното помагало служи за функционална и естетска замена на изгубените делови од телото, спречува појава и корегира постоечки деформитети и олеснува вршење на основни животни функции.
- испорачаното помагало одговара на стандардите во склад со Правилникот и е исправно и
- осигуреното лице е корисник на испорачаното помагало

Датум: _____

Членови на лекарска комисија :

Член 1 _____

Член 2 _____

Член 3 _____

Согласен

(ЕМБГ на корисникот)

(Име и Презиме на корисникот на помагалото)

ОБРАЗЕЦ ИДК

ИЗЈАВА

Од _____ Со ЕМБГ _____
Со лична карта број _____ издадена од МВР _____,
Со место на живеење на ул. _____,
Со домашен телефон: _____

Во својство на одговорно лице кое се грижи за лицето _____
Со ЕМБГ _____, со место на живеење на улица _____,
како член на неговото семејство: сопруг, сопруга, син, снаа, ќерка, или др.

Врз основа на член 5 став 3 од Правилникот за индикациите за за остварување на право на ортопедски и други помагала, под морална, материјална и кривична одговорност **изјавувам** дека ортопедското помагало кое ќе го подигнам од ортопедска куќа како **ново-некористено** на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на заверената Потврда за користење на ортопедско помагало број _____ на ден _____, и тоа:

_____,
_____,
_____,

ке се користи наменски исклучиво за потребите на лицето за кое е наменето, со внимание на добар домакин и веднаш по престанокот на потребата за негово користење, ќе го вратам на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Во спротивно осигуреното лице, корисник на помагалото согласно член 5 став 6 од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала прифаќа одговорност за надоместок на материјална штета.

Изјавата ја давам во просториите на Фондот за здравствено осигурување Подрачна служба _____, и своерачно ја потпишувам во два еднообразни примероци.

Датум: _____

Давател на изјава _____ ЕМБГ. _____
својство _____ Потпис _____

Одговорно лице во Фондот: _____

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ****800.**

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08 и 64/09 и 52/10), Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на својата шеста редовна седница одржана на ден 10.3.2011 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО****Член 1**

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони започнува постапка за давање на технолошката индустриска развојна зона Тетово по пат на јавно приватно партнерство на приватен партнер кој ќе ја развива, финансира, управува и ќе врши работи на основач на зона. Доделувањето на технолошка индустриска развојна зона Тетово на приватен партнер произлегува од потребата за привлекување на дополнителни инвестиции со кои ќе се поддржи економскиот, технолошкиот и социјалниот развој на северозападниот регион во Македонија чија реализација бара значителни финансиски средства и инвестициски активности. За таа цел се пристапува кон доделување на технолошко индустриска развојна зона Тетово по пат на јавно приватно партнерство на приватен партнер кој има искуство во развој финансирање и управување со зони, со што ќе се овозможи ефикасно работење на технолошко индустриска развојна зона Тетово и привлекување на инвестиции.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со учество во јавно приватно партнерство се:

- обезбедување предуслови за локален економски развој на северозападниот (Полошкиот) регион,
- економски развој,
- зголемување на вработеноста,
- подигање на животниот стандард на населението,
- влез на нови технологии,
- знаења, размена на искуства, деловна соработка и
- привлекување странски инвестиции по пат на повластени услови.

Член 3

Предмет на јавно приватно партнерство е избор на приватен партнер со доделување на договор за јавно приватно партнерство заради развој, финансирање, управување и вршење работи на основач на технолошко индустриска развојна зона „Тетово“ со површина од вкупно 94 74 75 м², на земјиште во сопственост на Република Македонија а ги содржи КП број 4, 5/2, 6, 7, 8, 24, 133 и 140, опишани во имотен лист број 1196, во КО Саракино.

Член 4

Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се спроведе со ограничен повик согласно член 33 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

Член 5

Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да формира Комисија за спроведување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство во рок од три дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Технолошко индустриска развојна зона Тетово ќе се додели на приватен партнер под услов истиот да има доволно финансиски средства и искуство во основање, развој и управување со економски зони, технолошки зони, логистички зони или други индустриски зони и индустриски паркови, во најмалку една зона.

Член 7

Надоместокот за јавно приватно партнерство ќе се утврди како дел од процент од добивката што приватниот партнер ќе ја исплати на јавниот партнер, согласно договорот за јавно приватно партнерство.

Член 8

Рокот за поднесување на барањето за учество во првата фаза од ограничениот повик е до 1.8.2011 година, а во втората фаза рокот не може да биде пократок од 40 дена од денот на испраќањето на поканите за доставување на понуди.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 200 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на издавањето на тендерската документација.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-225/4
10 март 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Миле Стојановски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**801.**

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10 и 124/10), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09 и 60/10) Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 16 март 2011 година, склучија

А Н Е К С

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09 и 60/10) по членот 61 се додава нов член 61-а, кој гласи:

„Член 61-а

За поединечни работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи универзитетски клиника и институти, а се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања и имаат засновано работен однос и на Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје – Медицински факултет - Скопје се утврдуваат следните коефициенти:

А) соработнички звања: асистент/помлад асистент:

- доктор на медицина	2.993
- доктор на медицина магистер	3.235
- доктор на медицина специјалист	3.827
- доктор на медицина специјалист магистер	3.868
- доктор на медицина со докторат од мед. науки	4.331

Б) наставно-научни и научни звања

- доктор на медицински науки-научен соработник	4.434
- доктор на медицински науки-доцент	4.486
- доктор на медицински науки-виш научен соработник	4.589
- доктор на медицински науки-вонреден професор	4.640
- доктор на медицински науки-научен советник	4.691
- доктор на медицински науки-редовен професор	4.743

Коефициентите од став 1 на овој член се применуваат за пресметка и исплата на основна плата за работното време од 35 часа неделно поминато во јавната здравствена установа универзитетска клиника, односно институт, согласно договорот за вработување.

Член 2

Овој Анекс за дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-34/1
17 март 2011 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Бр. 07-3510/1
16 март 2011 година
Скопје

Министерство за
здравство

Министер,
д-р Бујар Османи, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011033